

Нë параграфин 2 и цили бëхет параграф 3 нë фонд тë фјалисë пика шлыхет dhe сhtohen фјалët: "dhe нëсе кërкуеси нук е ка звогëлуар numrin e personave invalidë nga нени 9, параграфи 1 и кëtij лигји пëр пуnëсимин е тë cilëve janë шфрытëзуар мјете nga Фонди i веçантë."

Параграфи 4 шлыхет.

Параграфët 5, 6 dhe 7 бëхен параграфë 4, 5 dhe 6.

Нени 5

Нë ненин 16-б, параграфи 6 пас фјалëve: "нë фуџи тë кëtij лигји," сhtohen фјалët: "ндëрса пëр пуnëсимин е тë cilëve janë шфрытëзуар мјете nga Фонди i веçантë,".

Пас параграфит 7 сhtohet параграф i ri 8 си вијон:

"Шфрытëзуеси i мјетеve тë цилит ме актвëндим тë Кëшиллит дрејтуес тë Агјенцисë i janë ндарë мјете nga Фонди i веçантë нë базë тë тë дhëнаве тë пасакта пëр тë цилат ка дитур осе дëтыримisht ëштë дашур та дијë се janë тë пасакта, респективisht нë мënýрë тјетër kundëрligјоре е ка реализуар тë дрејтën е мјетеve тë ндара nga Фонди i веçантë, ëштë i дëтыруар қë нë афат преј 60 дитëш т'i кtheјë мјетет е прануара dhe та компенсојë дëмин eventual. Нëсе шфрытëзуеси i мјетеve dhe Агјенциа нук меррен веш, Агјенциа до т'i параштројë пади гјыкатëс компетенте пëр кthimin е мјетеve тë прануара па базë."

Нени 6

Нë Креун VI. фјалët: "DISPOZITA NDËSHKUESE" зëвëндëсохен ме фјалët: "DISPOZITA ПËР KUNDËРVAJTJE".

Нени 7

Нени 20 ндрышohet си вијон:

"Гјобë нë шумë преј 1.800 дери нë 2.000 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje shoqëрисë mbројтëсе нëсе нук i plotëсон куштет nga нени 9 i кëtij лигји.

Гјобë нë шумë преј 400 дери нë 600 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje nga параграфи 1 i кëtij нени edhe personit пëргјегјëс тë shoqëрия mbројтëсе".

Нени 8

Нени 20-а ндрышohet си вијон:

"Гјобë нë шумë преј 1.800 дери нë 2.000 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje personit juridik нëсе vepron нë kundëрсhtim ме ненин 4-а dhe ненин 16-б параграфët 1 dhe 7 тë кëtij лигји.

Гјобë нë шумë преј 400 дери нë 600 euro ме kundëрврлëрë ме денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje nga параграфи 1 i кëtij нени edhe personit пëргјегјëс тë personi juridik".

Нени 9

Нени 21 ндрышohet си вијон:

"Гјобë нë шумë преј 1.800 дери нë 2.000 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje personit juridik нëсе нук i plotëсон куштет nga нени 5 i кëtij лигји.

Гјобë нë шумë преј 400 дери нë 600 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje nga параграфи 1 i кëtij нени edhe personit пëргјегјëс тë personi juridik".

Нени 10

Нени 22 ндрышohet си вијон:

"Гјобë нë шумë преј 1.800 дери нë 2.000 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пуnëдhëнсит нëсе мјете е марра nga Фонди i веçантë нук i шфрытëзон нë пaјтим ме нени 16-а, параграфи 5 i кëtij лигји".

Нени 11

Нени 23 ндрышohet си вијон:

"Гјобë нë шумë преј 800 дери нë 1.000 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet пëр kundëрvajtje personit invalidë i цили нë мënýрë тë паварур kryen veprimtari нëсе мјетет е марра nga Фонди i веçантë нук i шфрытëзон нë пaјтим ме нени 16-а, параграфи 5 i кëtij лигји".

Нени 12

Нени 24 ндрышohet си вијон:

"Гјобë нë шумë преј 800 дери нë 1.000 euro ме kundëрврлëрë нë денарë до т'i шqiptohet personit пëргјегјëс тë Агјенциа нëсе ндан мјете нë kundëрсhtim ме нени 16, параграфët 2, 5 dhe 7 тë кëtij лигји".

Нени 13

Пас нени 24 сhtohet нени i ri 24-а, си вијон:

"Нени 24-а

Para параштритит тë кërкесës пëр процедурë пëр kundëрvajtje пëр kundëрvajtjet е парара нë кëtë лигји, Ministria mban процедурë пëр баразим тë пaјтим ме Лигјин пëр kundëрvajtje."

Нени 14

Нë афат преј dy вјетëш nga дита е hyрjes нë фуџи тë кëtij лигји, shoqëритë mbројтëсе екзистуесе janë тë дëтыруара тë harmonizohen ме нени 9 параграфин 1 тë кëtij лигји.

Shoqëритë mbројтëсе екзистуесе дери нë skadimin е афатит nga параграфи 1 i кëtij нени, mund тë шфрытëзојнë мјете тë пакthyeshme nga Фонди i веçантë, нëсе i plotëсојнë куштет е пëрçактуара нë нени 16-а тë кëtij лигји.

Нëсе пас skadimit тë афатит nga параграфи 1 i кëtij нени, shoqëритë mbројтëсе екзистуесе нук harmonizohen ме нени 9, параграфи 1 тë кëtij лигји, pushојнë тë пунојнë си shoqëри mbројтëсе.

Нени 15

"Ky лигји hyn нë фуџи дитën е тетë nga дита е шпalljes нë "Gazetën зыртаре тë Републикës сë Македонисë".

1656.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2857/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 и 29/2007), во членот 1 став (3) по зборот „Агенција“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Во членот 2 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови основано согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување“.

Член 3

Во членот 3 став (1) точките 1), 2), 3) и 7) се менуваат и гласат:

„1) „Друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е основано и работи согласно со овој закон.

2) „Задолжителен пензиски фонд“ е отворен инвестиционен фонд основан и управуван од страна на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

3) **„Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување“** е агенција на која и е доверена супервизија на работењето на друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со доброволни пензиски фондови, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и професионалните пензиски шеми во согласност со овој закон.

7) **„Пренос на средства“** е пренесување на средствата од сметката на членот отворена во еден пензиски фонд, во друг пензиски фонд со кој управува друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

По точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11 кои гласат:

“9) **„Трансакциони провизии“** се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови.

10) **„Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“** е акционерско друштво кое управува со задолжителен и со доброволен пензиски фонд согласно со овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

11) **„Пензиско друштво“** е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

Член 4

Во член 4 по зборот „уредено“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 5

Во членот 7 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 6

Во член 11 став (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „што се води во Централниот регистар на Република Македонија“.

Во ставот (3) зборовите: “Судот каде што се води трговскиот регистар” се заменуваат со зборовите: “Централниот регистар на Република Македонија”.

Член 7

Во членот 13 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „пресметан според методологија“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Методологијата за пресметка на капиталот од ставот (1) на овој член ја пропишува Агенцијата.“

Член 8

Во членот 16 ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:

“5) Доколку постојат само две друштва едното друштво не смее да купува акции од другото друштво за управување со пензиски фондови и тие не смеат да се спојуваат, присоединуваат, делат или на друг начин да се реорганизираат.

6) Доколку постојат повеќе од две друштва едно друштво не смее да купува акции од друго друштво за управување со пензиски фондови, освен во случај на спојување и присоединување на друштвата.“

Член 9

Во членот 17 став (3) точка в) зборовите: „мерка на безбедност“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“.

Член 10

Во членот 20 став (1) точка а) по зборот „лица“ зборовите: „вклучувајќи и други друштва за управување со пензиски фондови“ се бришат.

Член 11

Во членовите 21 ставови (1), (2) и (5), 41, 44, 45 став (1) точка в), 59 ставови (7) и (9), 68 ставови (2) и (3) точка б), 72, 78, 87 став (1) точка б), 97, 102 ставови (2) и (3), 104 став (2), 108 став (1) точка д) потточка 1), 109, 112, 113 став (1), 117 ставови (1) точка д) и (2), 118 став (2), 119 став (1), 120 став (4), 121 став (2), 122 ставови (1) и (2), 123 став (2) и 126 ставови (1), (2) и (5) по зборот „друштво“ во различен член и број се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 12

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

“Член 21-а

(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.

(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото особено преку:

а) следење на спроведувањето на прописите;

б) следење на спроведувањето на интерните процедури и политики и

в) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото.

(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишна програма за работа за наредната година и извештај за внатрешната ревизија за претходната година и ги доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото, најдоцна до 31 март.

(4) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи единствено за внатрешната ревизија.

(5) Организационата единица од ставот (1) на овој член е должна да ги достави програмата и извештајот од ставот (3) на овој член до Агенција, истовремено со нивното доставување до надзорниот одбор на друштвото.“

Член 13

Во членот 22 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Друштвото е должно да објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор, во најмалку еден дневен весник и на својата веб страница, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на собранието на друштвото.“

Член 14

По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:

“Член 22-а

(1) Претставници на друштвата задолжително учествуваат на обуки од областа на капитално финансирано пензиско осигурување организирани од Агенцијата.

(2) Агенцијата ги пропишува видот на обуките и начинот на нивното спроведување.“

Член 15

По членот 39 се додава нова Главата III а со наслов кој гласи: “ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ” и десет нови членови 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 39-д, 39-ѓ, 39-е, 39-ж, 39-з и 39-с, кои гласат:

„Член 39-а

(1) Друштво за управување со пензиски фондови се основа врз основа на дозвола од Агенцијата и управува со пензиски фонд врз основа на одобрение за управување со пензиски фонд.

(2) Во Централниот регистар на Република Македонија може да се изврши упис на друштвото само ако тоа има дозвола од Агенцијата издадена согласно со условите пропишани со овој закон.

(3) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот и постапката за добивање дозвола за основање и одобрение за управување со пензиски фонд.

Член 39-б

(1) Заради добивање на дозвола за основање на друштво заинтересираните лица доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во членот 39-в од овој закон и деловен план кој ги содржи поединостите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за управување со пензиски фонд се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.

(2) Барањата од ставот (1) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени потписници на лицето или лицата кои би биле основачи на друштво, во форма пропишана од Агенцијата. Во случај да има повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден барател, барањата со документација се поднесува заеднички од името на сите лица.

Член 39-в

(1) Кон барањата од членот 39-б став (1) на овој закон се доставува следнава документација:

- а) нацрт на статут на друштвото;
- б) нацрт на статут на пензискиот фонд со кој ќе управува;
- в) нацрт на договор со чувар на имот;
- г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека доколку добијат дозвола ќе основаат друштво и пензиски фонд согласно со овој закон;
- д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснувања за карактерот на таквата поврзаност;
- ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од основачките акти и статутите на друштвата и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 ставови (1) и (3) на овој закон;
- е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, основачите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото имаат големо искуство во управување со средства и имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година пред да се пријават како основачи;
- ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основачки капитал на друштвото;
- з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции доколку добијат дозвола за основање и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на претходното професионално искуство;

с) податоци за лица со посебни овластувања и одговорности кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки;

и) уверенија дека на лицата кои се членови на организациите на раководење и управување на друштвото не им е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управувањето со пензиски фондови или финансиски услуги;

ј) план за имплементирање на основањето на друштво и пензиски фонд, како и организационен план за структурата на друштвото;

к) програма за инвестиционата стратегија на пензискиот фонд и

л) други потребни документи кои ги пропишува Агенцијата.

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањата од членот 39-б став (1) на овој закон, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и податоци.

(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и документацијата и за таа цел може:

а) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и

б) да прибира документи и податоци од други извори.

Член 39-г

Агенцијата издава дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд на заинтересирани лица, врз основа на документите и податоците од членот 39-в на овој закон, доколку не е спротивно на интересите на осигурениците кои би можеле да се зачленат во иден пензиски фонд кој ќе се основа согласно со овој закон и по оценка за исполнување на следниве услови:

а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола, во предложеното друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропишан со овој закон;

б) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите располагаат со финансиски средства за таа намена;

в) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите ги исполнуваат условите за основачи од членовите 14 и 15 на овој закон;

г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото управување, ги исполнуваат условите утврдени со овој закон;

д) документите поднесени согласно со членот 39-в од овој закон содржат одредби кои нема да ги загрозат интересите на членовите на пензискиот фонд или во тие документи не се пропуштени одредби со кои во доволна мера се заштитени тие интереси;

ѓ) барателите докажале дека обезбедиле или ќе обезбедат навремено склучување договори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно со овој закон;

е) предложениот назив на идното друштво или називот на идниот пензиски фонд нема да ги доведе во заблуда членовите на фондот, идните членови и кое било друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и пензискиот фонд;

ж) работењето на друштвото и на пензискиот фонд ќе се врши согласно со стандардите на управување со пензиски фондови и добрите деловни обичаи и

з) од документите и од податоците произлегува дека идното друштво нема да врши други дејности, освен оние за кои е овластено врз основа на овој закон и кои се директно поврзани со управувањето со пензиски фонд.

Член 39-д

(1) Агенцијата одлучува за барањата од членот 39-б став (1) на овој закон во рок од 60 дена од приемот на барањата.

(2) На заинтересираните лица на кои им се прифатени барањата Агенцијата им издава дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд.

(3) Заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд се должни да основаат друштво согласно со поднесената документација, врз основа на Законот за трговските друштва и овој закон. Друштвото мора да биде основано во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата може да го продолжи рокот за најмногу 90 дена.

(4) Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање не основаат друштво во рокот определен со ставот (3) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање.

Член 39-ѓ

(1) На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола Агенцијата им доставува одлука со образложение за одбивањето. Овие одлуки се достапни на јавноста.

(2) Против одлуката од ставот (1) на овој член заинтересираното лице може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.

Член 39-е

(1) Друштвото ја известува Агенцијата за основање и уписот во Централниот регистар на Република Македонија во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверени копии од основачките акти и статутот на друштвото, последните верзии на документите од членот 39-в став (1) точки (б) и (в) на овој закон, копија од условното одобрение од членот 39-г на овој закон и други документи во врска со работењето со пензискиот фонд пропишани од Агенцијата.

(2) По исполнување на условите предвидени во членот 39-д став (3) на овој закон и ставот (1) на овој член условното одобрение за управување со пензиски фонд станува полноважно.

(3) Друштвото не може да започне со активности на управување со пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на јавното мислење пред добивање на дозволата за основање, одобрението за управување со пензиски фонд и пред уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 39-ж

Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности или измени и дополнувања на документите и податоците наведени во членот 39-в на овој закон, подлежат на претходно одобрение од страна на Агенцијата, освен ако промените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги презело сите потребни мерки за спречување на тие промени. Агенцијата ги цени таквите промени согласно со одредбите од членот 39-г на овој закон.

Член 39-з

(1) Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со пензиски фонд од истите причини заради кои одбива барање согласно со членот 39-в на овој закон, заради неисполнување на условите од

членот 39-г на овој закон, по настанување на условите од членовите 13 став (4), 53 став (6), 126 став (1) и 143 став (4) на овој закон, заради злоупотреба на податоци за времено распределени осигуреници и членови или во други случаи на грубо кршење на одредбите на овој закон и на барање од друштвото.

(2) Пред да го повлече или укине одобрението за управување со пензиски фонд, Агенцијата ќе го повика друштвото и ќе му даде можност да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во работењето во рок определен од Агенцијата, освен доколку смета дека таквата можност би била во спротивност со интересите на членовите на пензискиот фонд или на јавниот интерес.

(3) Агенцијата веднаш ќе го извести друштвото за одлуката за повлекување или укинување на одобрението за управување со пензиски фонд.

(4) Против одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член друштвото може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.

(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член.

Член 39-с

(1) Друштвото на кое му е повлечено одобрението за управување со пензиски фонд врз основа на членот 39-з од овој закон продолжува да работи под надзор на Агенцијата, на начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

(2) Доколку на друштво му се укине одобрението за управување со пензиски фонд, врз основа на членот 39-з од овој закон, заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата го презема управувањето и раководењето со тој пензиски фонд, до исполнување на условите од ставот (3) на овој член, на начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

(3) Кога одлуката за укинување на одобрението ќе стане конечна и доколку има најмалку две друштва, Агенцијата ги распределува членовите во постојните пензиски фондови со кои управуваат тие друштва согласно со членот 58 став (8) од овој закон, на начин пропишан од Агенцијата.

Член 16

Во членот 45 став (1) точка б) зборот „брокерските“ се заменува со зборот „трансакционите“.

Член 17

Во членот 46 став (1) зборовите: „друштвата за управување со пензиски фондови и пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва и задолжителните и доброволните пензиски фондови“.

Во ставот (2) по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „со јавни овластувања утврдени со овој закон“.

Во ставот (7) зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителните и доброволните пензиски фондови“.

Член 18

Членот 47 се менува и гласи:

“(1) Агенцијата ги врши следниве работи:

а) спроведува активности за прибирање барања за основање пензиски друштва, издава, повлекува и одзема дозволи за основање на пензиски друштва, издава дозволи за вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозволи за вршење дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и издава, одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;

б) врши супервизија на работењето на пензиските друштва и пензиските фондови со кои тие управуваат, а особено го контролира законитото работење на истите;

в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови и на странските менаџери на средства на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд во врска со работењето со тие средства;

г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика;

д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, вклучувајќи ги и целите, принципите и придобивките од учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;

ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и кривични постапки пред надлежен орган против пензиските друштва, чувари на имот на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови, странски менаџери на средства и други лица во случај на повреда на одредбите на овој закон и на други закони;

е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи на задолжителните и доброволните пензиски фондови и на пензиските друштва;

ж) води регистар на агенти;

з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на капитално финансираното пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. Обемот, содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со надлежните органи и институции;

с) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со овој закон;

и) донесува акти согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;

ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;

к) иницира донесување на прописи и други акти во врска со пензиските друштва и со пензиските фондови со кои тие управуваат;

л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото учество е во интерес на македонскиот пензиски систем и

љ) врши други работи согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

(2) Актите и прописите кои Агенцијата ги донесува согласно овој закон се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 19

Во членот 48 зборовите: „друштво“ и „друштвата“ се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва“, а зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски фондови“.

Член 20

Членот 49 се менува и гласи:

„(1) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови или поранешни членови на тие пензиски фондови против пензиските друштва, за дејствија и активности преземени од страна на тие друштва кои не се во согласност со закон и со актите на тие друштва.

(2) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови против други лица со кои тие пензиски фондови и пензиските друштва имале деловни или договорни односи, во случај кога членот верува дека неговите интереси како член на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд биле оштетени како резултат на кршење на овој закон или Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување од тоа лице во поглед на деловните или договорните односи.

(3) Агенцијата може да се обрати до пензиското друштво против кое примила поплака заради разјаснување на случајот, доколку тоа нема да наштети на интересите на подносителот на поплаката.

(4) Агенцијата води евиденција на поплаките против пензиските друштва согласно со ставот (3) на овој член и за тоа објавува статистички податоци во својот информативен проспект.“

Член 21

Во членот 50 став (2) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (6) по точката г) точката се заменува со точка и записка и се додаваат две нови точки д) и ѓ), кои гласат:

„д) определува максимална висина на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на овој закон и

ѓ) врши и други работи утврдени со статутот на Агенцијата.“

Во ставот (7) буквите: „и г)“ се заменуваат со буквите: „г) и д)“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Против одлука на Управниот одбор на Агенцијата незадоволната страна може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.“

Член 22

Во членот 51 став (4) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.

Во точката д) и ставот (6) точка в) зборовите: „мерка на безбедност“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“.

Ставот (9) се менува и гласи:

„Лицата со посебни овластувања и одговорности, вработени во Агенцијата, кои учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание за пензиските друштва, задолжителните и доброволните пензиски фондови и членовите мораат да имаат високо образование и работно искуство од најмалку три години во областа на управувањето со задолжителни и доброволни пензиски фондови, економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или правото.“

Член 23

Членот 52 се менува и гласи:

„(1) Директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата не смеат:

а) да примаат какви било надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција или вработување, или да вршат услуги или да стекнуваат акции во:

1) пензиско друштво или во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд со кој тоа друштво управува;

2) чувар на имотот на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд или

3) основачи на пензиско друштво и

б) по исклучок од точката а) на овој став, лицата од ставот (1) на овој член можат да стекнуваат акции најмногу до 5% во чуварот на имот на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд и во основачи на пензиско друштво.

(2) Ограничувањата пропишани во ставот (1) точка а) од овој член важат и за време од една година по престанокот на функцијата директор на Агенцијата и заменик на директорот и по престанокот на работниот однос на вработените во Агенцијата.”

Член 24

Членот 53 се менува и гласи:

„(1) Заради извршување на своите должности Агенцијата е овластена:

а) да ги добива на увид сите документи на пензиските друштва и електронската евиденција во врска со нивното работење и со работењето на пензиските фондови со кои управуваат;

б) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од точката а) на овој став од чувар на имот и од странски менаџер на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови;

в) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од осигурител за начинот на организирање и финансирање на професионалната пензиска шема;

г) да добива информации од членови на управен одбор и на надзорен одбор и други лица вработени во субјектите од точките а), б) и в) на овој став во врска со активностите на пензиското друштво, задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд или професионалната пензиска шема и

д) да бара писмени и лично потпишани изјави од лицата наведени во точката г) од овој став.

(2) Директорот на Агенцијата може да овласти лице да влезе во службените простории на:

а) пензиско друштво заради контрола и увид во законитоста во работењето на тоа пензиско друштво и на пензискиот фонд со кој управува и контрола на примената на статутот и другите акти на тоа друштво;

б) чувар на имот и странски менаџер на средства заради увид и контрола во законитоста на работењето и во примената на потпишаните договори со односното пензиско друштво и

в) осигурител заради контрола и увид во законитоста на организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.

(3) Пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства и осигурителот се должни на лицето овластено за контрола да му ги стават на располагање сите книги, документи и други евиденции во врска со работењето на пензиското друштво, пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, странскиот менаџер на средства, чуварот на имот, како и организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.

(4) Видот и обемот на контролата се утврдува со решението за контрола што го донесува директорот на Агенцијата.

(5) Лицето овластено за контрола изготвува записник и истиот го доставува до Агенцијата. Доколку Агенцијата утврди неправилности во работењето или во водењето на деловните книги, со решение ќе му наложи на друштвото, на чуварот на имот, на странскиот менаџер на средства или на осигурителот истите да ги отстрани во определениот рок.

(6) Согласно со ставот (5) од овој член пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства или осигурителот се должни во определениот рок да ги отстранат неправилностите и да достават известување до Агенцијата за отстранетите неправилности со приложени докази дека неправилностите се отстранети или исправени. Доколку пензиското друштво не ги отстрани неправилностите, Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови на тоа друштво.

(7) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на пензиското друштво и управувањето со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови утврди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, директорот или лице овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка пред надлежен орган.

(8) Агенцијата поблиску го пропишува начинот на вршење на контролата на пензиските друштва.“

Член 25

Членот 54 се менува и гласи:

„(1) Агенцијата објавува извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија за претходната година, до 30 јуни од тековната година. Извештајот содржи податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на капитално финансираното пензиско осигурување и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење за капитално финансираното пензиско осигурување.

(2) Агенцијата поднесува извештај за својата работа за претходната година до Владата на Република Македонија, до 30 јуни од тековната година. Извештајот за работата на Агенцијата се усвојува од Владата на Република Македонија и истиот се доставува за информирање на Собранието на Република Македонија.”

Член 26

Во членот 55 ставот (1) се менува и гласи:

„Членовите на управниот одбор, директорот, заменикот на директорот, вработените во Агенцијата и други лица не смеат да оддаваат или користат за лична употреба никакви информации што ги добиле при вршењето на функциите или овластувањата врз основа на овој закон и кои се класифицирани со соодветен степен на тајност согласно со закон. Информациите треба да се чуваат и пет години по престанокот на функцијата или овластувањето, односно престанокот на работниот однос во Агенцијата.”

Во ставот (3) точки в) и г) зборовите: „пензиските фондови” во различен член и број се заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски фондови”, а зборот „друштвата” во различен член и број се заменува со зборовите: „пензиските друштва”.

Член 27

Во членот 56 став (3) точка а) зборот „друштвата” се заменува со зборовите: „пензиските друштва”.

Во точката б) зборовите: „тендерска документација” се заменуваат со зборовите: „образци на барања и документација кон барањата за дозвола за основање на друштво и одобрение за управување со пензиски фонд”.

Точката в) се менува и гласи:

”в) надомест за дозвола за основање на пензиско друштво, дозвола за вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозвола за вршење дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и за одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;“.

Член 28

Во членот 57 став (2) по зборот „закон“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „Законот за доброволно
капитално финансирано пензиско осигурување“.

Член 29

Во членот 58 ставот (8) се менува и гласи:

„При распределбата на осигурениците во пензи-
ските фондови согласно со ставот (7) на овој член,
Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците кои се
распределуваат во секој одделен пензиски фонд да се
определи според приносот на пензискиот фонд и висин-
ната на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на
овој закон што го наплатува друштвото кое управува
со тој пензиски фонд, на датумот што го утврдува
Агенцијата.“

Член 30

Во членот 59 став (1) по точката се додава нова ре-
ченица која гласи: „Друштвото е должно заедно со до-
говорот за членство на осигуреникот да му достави
поднесок за раскинување на договорот.“

Член 31

Во членот 61 ставови (1) и (7) точка б) зборовите:
„Фондот на пензиското и инвалидското осигурување
на Македонија“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Во рок од осум работни дена од приемот на време-
ниот договор за членство, Агенцијата писмено го изве-
стува членот на пензискиот фонд дека го примила вре-
мениот договор за членство со формуларот и дека за
премин од постојниот во идниот пензиски фонд членот
е должен да плати паричен надоместок, согласно со
членот 98 став (1) точка в) на овој закон. Премиорот мо-
же да се изврши единствено доколку членот кој сака да
премине во идниот пензиски фонд да го пополни и да
го врати формуларот заедно со доказот за платениот
надоместок, во рок од осум работни дена од приемот
на известувањето, со што потврдува дека е согласен да
премине во идниот пензиски фонд.“

Во ставовите (3) и (4) зборовите: „Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија“ се
заменуваат со зборот „Агенцијата“, а по зборот „фор-
муларот“ се додаваат зборовите: „и доказот за платени-
от надоместок“.

Во ставот (6) по зборот „формулар“ се додаваат
зборовите: „и доказот за платениот надоместок“.

Член 32

Во членот 63 став (2) по зборот „пренос“ запирката
се заменува со точка и зборовите до крајот на речени-
цата се бришат.

Член 33

Во членот 65 ставот (1) се менува и гласи:

„Кога член на пензиски фонд ќе стекне право на ин-
валидска пензија, согласно со членот 132-в од Законот
за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, преку Агенцијата, веднаш го известува друштвото
кое управува со тој пензиски фонд дека членот стекнал
право на инвалидска пензија. На првиот нареден датум
на пренос по денот на приемот на известувањето
друштвото е должно да ги префрли средствата од смет-
ката на тој член во Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, освен во случаите
утврдени со членот 90 на овој закон.“

Член 34

Во членот 66 став (1) во петтиот ред по зборот
„Македонија“ се додаваат зборовите: „преку Агенци-
јата“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Агенцијата ги пропишува начинот и постапка-
та за пренос на средствата во случаите од ставовите (1)
и (3) на овој член и членот 65 од овој закон, како и ви-
дот и форматот на податоците кои се разменуваат меѓу
институциите и лицата вклучени во постапката.“

Член 35

По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

“Член 66-а

(1) Уплатените придонеси за членот на пензиски
фонд кој го отповикал утврдениот статус врз основа на
членот 131 став (2) од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување се пренесуваат во Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија.

(2) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката
за пренос на средствата од ставот (1) на овој член.“

Член 36

Во членот 69 став (1) точка в) зборовите: “ставови
(1) и (2)” се заменуваат со зборовите: “став (1)”.

Точката г) се менува и гласи:

„г) доставува податоци преку Агенцијата на друш-
твата или друштвата за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови во врска со извршениот
пренос на придонесите согласно со точката в) на овој
став;“.

Член 37

Во членот 75 став (3) точка а) по зборовите: „упра-
вување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите:
„и друштва за управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови“.

Во точката б) по зборот „друштвата“ се додаваат
зборовите: „и друштва за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (4) по првата реченица се додава нова ре-
ченица која гласи: „Друштвото или друштва за управу-
вање со задолжителни и доброволни пензиски фондови
е должно да ги доставува материјалите на одобрување
до Агенцијата и не смее да објави или емитува неоодо-
брен материјал за маркетинг.“

Член 38

Во членот 77 став (1) по зборот „друштво“ и во ста-
вот (5) по зборовите: „некое друштво“ се додаваат збо-
ровите: „или друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (3) се додава нова реченица која гласи:
„Агентот е должен сите контакти со членот или со ли-
цата кои имаат право да станат членови на пензиски
фонд да ги врши лично и не смее да склучува договор
за членство преку друго лице.“

Во ставот (6) точка б) зборовите: „мерка на безбед-
ност“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санк-
ција“.

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

„(11) На лицето избришано од регистарот на агенти
согласно со ставот (8) од овој член нема да му дозволи
повторно запишување во регистарот, во рок од три го-
дини од датумот на бришењето.“

Член 39

Во членот 85 ставови (2) и (3) по зборот „друштво-
то“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управу-
вање со задолжителни и доброволни пензиски фондо-
ви“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ја промени проценетата вредност за одредена хартија од вредност по барање на Агенцијата доколку таа при контролата утврди дека тоа друштво при процената користело несоодветно пресметана цена за хартијата од вредност или објективната вредност не одговара на вистинската состојба на пазарот, како и кога се загрозе ни интересите на членовите.”

Член 40

Во членовите 86 став (1) и 87 став (1) точка б) зборовите: „март и септември” се заменуваат со зборовите: „јуни и декември”.

Член 41

Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Агенцијата поблиску ја пропишува формата и содржината на финансиските извештаи на друштвата.”

Член 42

Во членот 94 став (1) по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) точка ж) зборовите: „пред 31 декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември”.

Во ставот (3) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници“.

Во ставовите (5) и (6) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 43

Во членот 95 ставови (1), (2) и (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“, зборовите: „пред 31 декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември“ и зборот „брокерски” се заменува со зборот „транзакциони”.

Член 44

Во членот 96 став (1) точки а) и д) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точката в) зборовите: „брокерската куќа” се заменуваат со зборовите: „правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност”.

Во точката г) зборот „брокерските” се заменува со зборот „транзакционите”.

Член 45

Во членот 98 став (1) точка б) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точката в) во првиот ред по зборот „надоместок” зборовите: „од средствата на сметката на член на пензискиот фонд“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член го уплатува членот на пензискиот фонд кој пристапува во идниот пензиски фонд. Друштвото кое управува со пензискиот фонд во кој пристапува членот или претставник на тоа друштво не смее да го плати овој надоместок.”

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Агенцијата за секоја календарска година ја определува максималната висина на надоместокот од ставот (1) точка а) на овој член врз основа на реалните податоци и проекции за бројот на членови и висината на придонесите, нето средствата на задолжителните пензиски фондови, податоци за работењето на друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и надоместоците на сите вклучени институции во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

(5) На актот од ставот (4) на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.

(6) Доколку друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не го определи надоместокот од ставот (1) точка а) на овој член, го наплатува надоместокот определен согласно со ставот (4) од овој член.”

Член 46

Во членот 99 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) зборовите: „точка б)” се заменуваат со зборовите: „точка а)”.

Член 47

Во членот 100 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници”.

Ставот (4) се брише.

Член 48

Членот 101 се менува и гласи:

“(1) Транзакционите провизии во врска со трансакции на стекнување или пренос на средствата на пензискиот фонд се плаќаат од средствата на пензискиот фонд.

(2) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да врши контрола на провизиите што се исплаќаат од средствата на пензискиот фонд со кој тоа управува, на избраните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови, заради сигурност дека тие провизии се потполно конкурентни со провизиите што ги наплатуваат други правни лица за слични трансакции. Заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата може да забрани поврзано лице на друштвото да врши услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови.

(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член, изборот на домашни правни лица кои можат да вршат услуги со хартии од вредност се врши врз основа на најниска провизија, обем на тргување, кадровска, техничка и организациона способност. За да биде избрано домашното правно лице треба да има вработено најмалку двајца овластени брокери, со најмалку две години работно искуство како овластен брокер.

(4) Агенцијата ги пропишува потребниот обем на тргување, кадровската, техничката и организационата способност.

(5) Изборот на правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се врши за период од 365 дена, според постапката пропишана во овој член.

(6) Агенцијата дава согласност на договорите склучени меѓу друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност. Со договорот друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до Агенцијата го доставува и тарифникот за провизии.”

Член 49

Во членот 105 став (1) точката з) се менува и гласи:
„з) документи за удел и акции на инвестициони фондови во Република Македонија кои имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија;”

Ставот (2) се менува и гласи:
„Тргувањето со хартиите од вредност на пензиските фондови се врши на регулирани секундарни пазари, на пазари преку шалтер и на примарни пазари за инструментите кои ги исполнуваат условите од овој член.”

Во ставот (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 50

Во членот 106 ставови (4) и (6) по зборот „фондови“ се додаваат зборовите: „и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (5) зборовите: „пред датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон” се бришат.

Член 51

Во членот 107 став (1) точка а) во седмиот ред бројот „5” се заменува со бројот „10”.

Во точката г) бројот „20” се заменува со бројот „5”.

Член 52

Во членот 110 по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точките а) и б) зборовите: „на регулиран и институционализиран секундарен пазар” се заменуваат со зборовите: „извршена преку берза на хартии од вредност овластена од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, односно соодветен надлежен орган во случај на инвестирање на средства-та во странство”.

Член 53

Во членот 111 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“, а зборовите: „како деловна тајна” се заменуваат со зборовите: „според класификацијата со соодветен степен на тајност согласно со закон”.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Агенцијата го пропишува начинот на спречување на злоупотреба на информациите од ставот (1) на овој член добиени како резултат на службената положба.”

Член 54

По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:

“Член 111-а

(1) Лицата од членот 111 став (1) на овој закон се должни да ја известат Агенцијата за секоја трансакција со хартии од вредност која ја склучиле во свое име и за своја сметка, на секои 180 дена или пократко по барање на Агенцијата.

(2) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот на известувањето од ставот (1) на овој член.”

Член 55

Во членот 115 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) втората реченица се менува и гласи:
„Избраниот субчувар на имот мора да ги исполнува условите од членот 116 став (1) точки б) и в) на овој закон и да има рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции. Агенцијата поблиску ги пропишува критериумите за рангирање на субчуварот на имот.“

Член 56

Во членот 127 став (1) по зборовите: „управување со пензиски фонд“ и во членот 129 по зборовите: „управување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите: „друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 57

Насловот на Главата XVI се менува и гласи: “КАЗ-НЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Насловот под точката б) се менува и гласи: “Прекршочни одредби”.

Член 58

Членот 130 се менува и гласи:

„Член 130 Прекршочен орган

(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а и 136-б од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија).

(2) Директорот на Агенцијата ги определува членовите на Прекршочната комисија од редот на овластените службени лица вработени во Агенцијата, а може да определи и секретар на Прекршочната комисија.

(3) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои еден ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија, и тоа:

- претседателот треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и најмалку пет години работно искуство во својата област и

- двајца члена со висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство релевантни за пензиските фондови од областа на правото, економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето или актуарската наука.

(4) Членовите на Прекршочната комисија имаат право на надоместок за својата работа во Прекршочната комисија, чија висина ја определува директорот на Агенцијата која треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на работата на членовите и сложеноста на прекршоците.”

Член 59

Членот 131 се менува и гласи:

„Член 131 Работа на Прекршочната комисија

(1) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.

(2) Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон.

(4) Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред управниот суд.

(5) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки. Агенцијата го пропишува начинот на евиденција и начинот на пристап до информациите кои се содржани во евиденцијата.

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа."

Член 60

Членот 132 се менува и гласи:

„Член 132 Порамнување

(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а, 136-б, 136-в, 136-г и 136-д од овој закон, овластените лица за контрола се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, овластеното лице за контрола составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место и начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот.

(3) Овластеното лице за контрола може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог.

(4) Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.

(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го потпишува службено односно одговорно лице кое се нашло на лице место при контролата или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

(6) Изјавата од ставот (5) на овој член се забележува во записникот.

(7) Овластеното лице за контрола е должно да води евиденција за покренатите постапки и за нивниот исход."

Член 61

Членот 133 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) основа повеќе од еден пензиски фонд за време од десет години по датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) од овој закон, спротивно на членот 7 став (2) од овој закон;

2) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата и не ги отстрани неправилностите согласно со членот 53 ставови (3) и (6) од овој закон;

3) средствата од сметката на член на пензиски фонд ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на трети лица спротивно на членот 67 став (3) од овој закон;

4) не ги распоредува придонесите, пренесените средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки на членовите на пензиските фондови и не води евиденција согласно со членот 81 од овој закон;

5) не ги претвора средствата од придонесите и пренесените средства во сметководствени единици согласно со членот 82 од овој закон;

6) врши проценка на средствата на пензиски фонд спротивно на правилата содржани во членот 83 од овој закон;

7) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на сметководствената единица на секој датум на проценка и не ја промени проценетата вредност на одредена хартија од вредност, согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;

8) го води сметководството на друштвото и пензискиот фонд спротивно на законите на Република Македонија и на меѓународните сметководствени стандарди во смисла на членот 88 од овој закон;

9) наплаќа надоместоци на начин и во износи што не се предвидени во членовите 98 и 99 од овој закон;

10) надомести трошоци спротивно на членот 103 од овој закон;

11) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на принципите, целите, инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 104, 105, 107 и 108 од овој закон;

12) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 110 на овој закон;

13) го довери управувањето со средствата на пензискиот фонд или ја пренесе одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон;

14) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој закон;

15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;

16) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата од пензискиот фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите 115 ставови (1) и (2) и 119 од овој закон;

17) не ги исполни обврските предвидени во членот 122 ставови (1) точки а) и б) и (2) од овој закон;

18) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на пензискиот фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон;

19) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон и

20) не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата согласно со членот 126 став (5) од овој закон.

(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;

2) не го зголеми акционерскиот капитал согласно со членот 10 став (2) од овој закон;

3) не го уплати капиталот на начин пропишан со членот 11 од овој закон;

4) основачкиот капитал потекнува од извори што не ги допушта членот 12 ставови (1) и (2) од овој закон;

5) не го одржува и не го зголеми уплатениот капитал пресметан по методологија утврдена од Агенцијата и не одржува ликвидни средства во износ не помал од процентот од основачкиот капитал согласно со членот 13 од овој закон;

6) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеца согласно со членот 14 став (5) од овој закон;

7) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 став (1) од овој закон;

8) купи акции на друго друштво за управување со пензиски фондови или се реорганизира спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон и

9) изврши измени без претходно одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-е од овој закон.

(4) Глоба до десеткратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(5) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член само на одговорно лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од користољубие.”

Член 62

Членот 134 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фонд или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фонд, доколку:

1) ги користи своите средства за намени забранети со членот 20 од овој закон;

2) не ги исполнува барањата предвидени во членот 21 од овој закон;

3) не достави поднесок за раскинување на договорот и не воспостави индивидуална сметка согласно со членот 59 ставови (1) и (5) од овој закон;

4) оствари контакт или комуникација со членот во периодот кога членот склучил времен договор за членство спротивно на членот 61 став (5) од овој закон;

5) не ги исполнува обврските од членот 63 ставови (1) и (3) на овој закон;

6) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија средствата од сметката на член на пензиски фонд кој стекнал право на инвалидска пензија согласно со членот 65 од овој закон;

7) не ги исполнува своите обврски во случај на смрт на член на пензиски фонд предвидени во членот 66 од овој закон;

8) дава или објавува погрешни информации за фонд, кои можат да ги доведат во заблуда постојните или идните членови на фондот или дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за пензиски фонд, како и не достави на одобрување до Агенцијата или објави неодобрен материјал за маркетинг и не постапи по решението на Агенцијата во смисла на членот 75 ставови (1), (2), (4) и (5) од овој закон;

9) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 79 од овој закон;

10) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 86 од овој закон;

11) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите на пензискиот фонд согласно со членот 95 од овој закон;

12) не доставува информации и податоци на Агенцијата или доставува погрешни информации и податоци согласно со членот 96 од овој закон;

13) не ги извести Агенцијата и сите членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 100 од овој закон;

14) не обезбеди целосна конкурентност на провизиите согласно со членот 101 од овој закон;

15) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на ограничувањата предвидени со членовите 106 и 109 од овој закон;

16) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 121 од овој закон и

17) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.

(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

1) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со членот 22 од овој закон.

(4) Глоба до петкратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член само на одговорно лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од користољубие.”

Член 63

Членот 135 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

1) не постапи според барањата предвидени во членот 39-е од овој закон;

2) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на членот 59 став 7 од овој закон;

3) не го достави времето договор за членство до Агенцијата во рокот предвиден со членот 61 став (1) од овој закон;

4) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој закон;

5) врши маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории спротивно на членот 76 од овој закон;

6) склучува договор за членство или времен договор за членство со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од овој закон;

7) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани во членот 94 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон и

8) не му овозможи увид во информативниот проспект и во статутот на својот фонд на секое лице кое ќе се пријави за членство во тој фонд или на свој член спротивно на членот 94 ставови (5) и (6) од овој закон.

(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.”

Член 64

Членот 136 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на чувар на имот, доколку:

1) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;

2) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденцијата на пензиските фондови одделно за секој пензиски фонд, одвоен од другите коминтенти и одвоен од сопствените средства, работење и евиденција согласно со членот 115 став (4) од овој закон;

3) не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;

4) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на овој закон;

5) не ја извести веднаш Агенцијата во случај на кршење на договорот за чување на имот, законот или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд, извршено од страна на друштвото или на кое било друго лице согласно со членот 118 од овој закон;

6) ги покрива штетите од средствата на пензискиот фонд спротивно на членот 120 став (2) од овој закон;

7) не обезбеди потполна доверливост на податоците согласно со членот 120 став (4) од овој закон;

8) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 121 од овој закон и

9) во случај на раскинување на договорот за чување имот, не ги исполни обврските од членот 123 став (2) на овој закон.

(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на имот ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна корист или предизвикал поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во чуварот на имот.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во чуварот на имот ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие. “

Член 65

По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:

“Член 136-а

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:

1) како агент на друштво за управување со пензиски фондови не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2) и (4) од овој закон и

2) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (3) и (5) од овој закон.”

Член 66

По членот 136-а се додава нов член 136-б, кој гласи:

“Член 136-б

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:

1) стане член на повеќе од еден пензиски фонд, спротивно на членот 59 став (8) од овој закон, освен во случаите кога е тоа допуштено согласно со членот 59 став (9) од овој закон.”

Член 67

По членот 136-б се додава нов член 136-в, кој гласи:

“Член 136-в

(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, доколку:

1) не ги уплаќа придонесите во пензиските фондови избрани од страна на членовите во проценти и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) од овој закон;

2) не ги исполнува обврските предвидени во членот 68 став (1) од овој закон и

3) не им доставува на друштвата податоци во врска со уплатата на придонесите согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.”

Член 68

По членот 136-в се додава нов член 136-г, кој гласи:

“Член 136-г

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорно лице во Агенцијата ако прифати функција или вработување или стекнува акции спротивно на членот 52 од овој закон.

(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочната санкција од ставот (1) на овој член е надлежниот суд.”

Член 69

По членот 136-г се додава нов член 136-д, кој гласи:

“Член 136-д

(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво и во поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 39-в од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.“

Член 70

Агенцијата може, во барање на член на пензиски фонд, да ја поништи неговата регистрација во регистарот на членови доколку процените на идната пензија, врз основа на неговата возраст и стаж до зачленување во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, покажуваат дека членувањето е спротивно на неговите интереси.

Член на пензиски фонд може да го достави барањето од ставот (1) на овој член до Агенцијата најдоцна во рок од 180 дена од влегувањето во сила на овој закон.

Член 71

Максималната висина на надоместокот од придонес што Агенцијата го определува согласно со членот 36 став (3) од овој закон, за 2008 година ќе го определи за преостанатиот период од оваа година.

Член 72

До донесувањето на законот за исплата на пензија преку ануитети или програмирани повлекувања, кога член на пензиски фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.

До донесување на законот за исплата на пензија преку ануитети или програмирани повлекувања, кога член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување заради тоа што нема исполнето пензиски стаж најмалку 15 години, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.

Член 73

Во целиот текст од законот зборовите: „пензиски фонд” во различен член и број се заменуваат со зборовите: „задолжителен пензиски фонд.”

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на членовите 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 и 56.

Член 74

Подзаконските прописи кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 75

Одредбите од членот 15 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2008 година.

Член 76

Со започнување на примената на одредбите од членот 15 на овој закон престануваат да важат одредбите од Главата III со членовите 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, и 39 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005 и 29/2007).

Член 77

Во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, на постојните друштва за управување со пензиски фондови, на кои им се издадени одобренија за управување со пензиски фондови за период од десет години, Агенцијата ќе им издаде одобренија за управување со пензиски фондови со неограничено траење.

Член 78

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

LIGJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIMIN E OBLIGUESHËM PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për sigurimin e obligueshëm pensional me financim kapital (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 dhe 29/2007) në nenin 1 paragrafi (3), pas fjalës “Agjencia” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 2

Në nenin 2 paragrafi (1) pas fjalës: “ligj” shtohen fjalët: “dhe shoqërisë për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare, të themeluar në pajtim me Ligjin për sigurim vullnetar pensional me financim kapital”.

Neni 3

Në nenin 3 paragrafi (1) pikat 1), 2), 3) dhe 7) ndryshojnë si vijojnë:

“1) “**Shoqëri**” është shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale, që është e themeluar dhe punon në pajtim me këtë ligj.

2) “**Fond i obligueshëm pensional**” është fondi i hapur investues, i themeluar dhe i menaxhuar nga shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale dhe shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.

3) “**Agjenci për supervizionin e sigurimit pensional me financim kapital**” është agjencia të cilës i është ngarkuar supervizioni i punës së shoqërive për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale, shoqërive për menaxhim me fondet vullnetare pensionale, shoqërive për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale dhe skemave profesionale pensionale në pajtim me këtë ligj.

7) “**Bartje e mjeteve**” është bartja e mjeteve nga llogaria e anëtarit e hapur në një fond pensional në fondin tjetër pensional, me të cilin menaxhon shoqëria tjetër për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.”

• Pas pikës 8) shtohen tri pika të reja 9), 10) dhe 11) si vijojnë:

“9) “**Provizione të transaksionit**” janë kompensimi për bursën e letrave me vlerë, kompensimi për depozitarin e letrave me vlerë dhe provizionin për personat juridikë që kryejnë shërbime me letra me vlerë, të lidhur drejtpërdrejt me tregtinë me mjetet e fondeve pensionale.

10) “**Shoqëri për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale**” është shoqëria aksionare që menaxhon me fondin e obligueshëm dhe me fondin vullnetar pensional, në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për sigurimin vullnetar pensional me financim kapital.

11) “**Shoqëri pensionale**” është shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale, shoqëria për menaxhimin e me fondet vullnetare pensionale dhe shoqëria për menaxhimin me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.”

Neni 4

Në nenin 4 pas fjalës “rregulluar” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 5

Në nenin 7 paragrafi (2) dhe (3), pas fjalës: “shoqëria” shtohen fjalët: “dhe shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare”.

Në nenin 11 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "që mbahet në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë."

Në paragrafin (3) fjalët: "Gjyqi ku mbahet regjistri tregtar", zëvendësohen me fjalët: "Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë".

Neni 7

Në nenin 13 paragrafi (1) pas fjalës "ligji" shtohen fjalët: "Ilogaritur sipas metodologjisë".

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Metodologjinë e përlogaritjes së kapitalit nga paragrafi (1) i këtij neni, e përcakton Agjencia."

Neni 8

Në nenin 16 paragrafët (5) dhe (6) ndryshojnë si vijojnë:

"(5) Nëse ekzistojnë vetëm dy shoqëri, njëra shoqëri nuk mund të blejë aksione nga shoqëria tjetër për menaxhim me fonde pensionale dhe ato nuk guxojnë të bashkohen, bashkëngjiten, ndahen apo në mënyrë tjetër të riorganizohen.

(6) Nëse ekzistojnë më tepër se dy shoqëri, njëra shoqëri nuk mund të blejë aksione nga shoqëria tjetër për menaxhim me fonde pensionale, përveç në rastin e bashkimit apo bashkëngjities së shoqërive."

Neni 9

Në nenin 17 paragrafi (3) pika v) fjalët: "masa e sigurisë" zëvendësohen me fjalët: "sanksioni kundërvajtës".

Neni 10

Në nenin 20 paragrafi (1) pika a) pas fjalës "persona" fjalët: "duke i përfshirë edhe shoqëritë e tjera për menaxhim me fonde pensionale" fshihen.

Neni 11

Në nenin 21 paragrafi (1), (2) dhe (5), nenin 41, 44, 45 paragrafi (1) pika v), nenin 59 paragrafi (7) dhe (9), nenin 68 paragrafi (2) dhe (3) pika b), nenin 72, 78, 87 paragrafi (1) pika b), nenin 97, 102 paragrafi (2) dhe (3), nenin 104 paragrafi (2), nenin 108 paragrafi (1) pika d) nën-pika 1), nenin 109, 112, 113 paragrafi (1), nenin 117 paragrafi (1) pika d) dhe paragrafi (2), nenin 118 paragrafi (2), nenin 119 paragrafi (1), nenin 120 paragrafi (4), nenin 121 paragrafi (2), nenin 122 paragrafin (1) dhe (2), nenin 123 paragrafi (2) dhe nenin 126 paragrafi (1), (2) dhe (5), pas fjalës "shoqëria" me një dhe numër të ndryshëm shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 12

Pas nenit 21 shtohet neni i ri 21-a, si vijon:

"Neni 21-a

- (1) Shoqëria është e obliguar që të ketë njësi të veçantë organizative për revizion të brendshëm, e cila për punën e vet mban përgjegjësi para këshillit mbikëqyrës të shoqërisë.
- (2) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, kryen kontroll të përhershëm dhe të tërësishëm të ligjshmërisë dhe përditësimit të punës së shoqërisë, veçanërisht përmes:
 - a) Përcjelljes së zbatimit të dispozitave;
 - b) Përcjelljes së zbatimit të procedurave dhe politikave interne dhe
 - v) Vlerësimit të efikasitetit të përgjithshëm të punës së shoqërisë
- (3) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, përgatit program vjetor të punës për vitin e ardhshëm dhe raport për revizionin e brendshëm për vitin paraprak dhe ia dorëzon për miratim këshillit mbikëqyrës të shoqërisë, më së voni deri më 31 mars.
- (4) Personi i punësuar në njësinë organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, kryen punë vetëm për revizionin e brendshëm.
- (5) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, është e obliguar që t'i dorëzojë programin dhe raportin nga paragrafi (3) i këtij neni në Agjenci, njëkohësisht me dorëzimin e tyre në Këshillin mbikëqyrës të shoqërisë."

Neni 13

Në nenin 22 shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Shoqëria është e obliguar që ta publikojë ekstraktin e raportit të reviduar financiar me mendimin e revizorit të autorizuar, në së paku një gazetë ditore dhe në ueb faqen e vet, në afat prej 15 ditësh nga miratimi i raportit nga ana e Kuvendit të shoqërisë."

Neni 14

Pas nenit 22 shtohet neni i ri 22-a, si vijon:

"Neni 22-a

- (1) Përfaqësuesit e shoqërive detyrimisht marrin pjesë në trajnime nga sfera e sigurimit pensional me financim kapital, të organizuara nga Agjencia.
- (2) Agjencia e përcakton llojin e trajnimeve dhe mënyrën e realizimit të tyre."

Neni 15

Pas nenit 39 shtohet Kreu i ri III a, me titullin si vijon: "THEMELIMI I SHOQËRIVE PËR UDHËHEQJE ME FONDET PENSIONALE" dhe dhjetë nene të reja 39-a, 39-b, 39-v, 39-g, 39-d, 39-gj, 39-e, 39-zh, 39-z dhe 30-x, si vijojnë:

"Neni 39-a

(1) Shoqëria për udhëheqje me fondet pensionale, themelohet në bazë të lejes nga Agjencia dhe udhëheq me fondin pensional në bazë të lejes për udhëheqje me fondin pensional.

(2) Në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, mund të kryhet regjistrimi i shoqërisë vetëm nëse ajo ka leje nga Agjencia, e lëshuar në bazë të kushteve të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Agjencia më afërsisht i përcakton mënyrën dhe procedurën për marrjen e lejes për themelimin dhe lejes për udhëheqje me fondin pensional.

Neni 39-b

(1) Për marrjen e lejes për themelimin e shoqërisë, personat e interesuar dorëzojnë në Agjenci kërkesë me dokumentacionin e shënuar në nenin 39v të këtij ligji, dhe planin afarist që i përmban hollësitë për të gjitha kompensimet dhe provizionet që do të paguheshin në pajtim me këtë ligj. Kërkesa për leje për udhëheqje me fondin pensional, dorëzohet bashkë me kërkesën për leje për themelimin e shoqërisë.

(2) Kërkesat nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohen të nënshkruara nga nënshkruarit e autorizuar të personit ose personave, që do të ishin themelues të shoqërisë, në formën e përcaktuar nga Agjencia. Në rast se ka më tepër persona që kanë interes të paraqiten si një kërkuar, kërkesat me dokumentacionin dorëzohen bashkërisht në emër të të gjithë personave.

Neni 39-v

(1) Kërkesës nga neni 39-b paragrafi (1) i këtij ligji, i bashkëngjitet dokumentacioni në vijim:

- a) projektstatuti i shoqërisë;
- b) projektstatuti i fondit pensional me të cilin udhëhiqet;

v) projekt marrëveshja me ruajtësin e pronës;

g) deklarata e nënshkruar nga nënshkruarit e autorizuar të të gjithë personave që do të ishin themelues, se nëse marrin leje do të themelojnë shoqëri dhe fond pensional, në pajtim me këtë ligj;

d) lista e themeluesve dhe të dhënat për lidhjen e personave juridikë, dhe sqarimet për karakterin e asaj lidhjeje;

gj) për të gjithë personat që do të ishin themelues, kopje të vërtetuara nga aktet themeluese dhe statutet e shoqërive dhe ekstrakti nga organi kompetent në të cilin janë regjistruar, emrat dhe adresat e anëtarëve të këshillave drejtuese dhe kopjet e vërtetuara nga tre raportet e fundit financiare të reviduara nga revizori i jashtëm i autorizuar, si dhe çdo dëshmi plotësuese e nevojshme që të dëshmohet se janë plotësuar kushtet nga neni 15 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji;

e) dokumentet me të cilat vërtetohet se në datën e paraqitjes së kërkesave, themeluesit që do të mbajnë 51% të kapitalit themelues të shoqërisë, kanë përvojë të madhe në udhëheqje me mjete dhe kanë rejting të rekomandueshëm për investim, sipas agjencive ndërkombëtare kreditore me rejting me renome, së paku për periudhën prej një viti para se të paraqiten si themelues;

zh) dëshmia për prejardhjen e mjeteve financiare, që do të paguheshin në emër të kapitalit themelues të shoqërisë;

z) lista e kandidatëve për anëtarë të këshillit drejtues dhe këshillit mbikëqyrës të shoqërisë, bashkë me deklaratat me të cilat ata pajtohen që t'i kryejnë këto funksione nëse marrin leje për themelimin, dhe t'i plotësojnë të gjitha kushtet e përcaktuara me këtë ligj, duke përfshirë tërheqjen nga çfarëdo funksioni që paraqet konflikt të interesave dhe është i ndaluar me këtë ligj, si dhe përshkrimin e kualifikimeve të tyre profesionale dhe të përvojës së përpasme profesionale;

x) të dhënat për personat me autorizime dhe përgjegjësi të veçanta, të cilët propozohet të jenë përgjegjës për vendimet investuese;

i) certifikatat se personave që janë anëtarë të organeve të udhëheqjes dhe administrimit të shoqërisë, nuk u është kumtuar sanksioni kundërvajtës, ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në sferën juridike, bankare, të kontabilitetit, sigurimit, menaxhimit me mjete dhe investimit, udhëheqjes me fonde pensionale dhe shërbime financiare;

j) plani për implementimin e themelimit të shoqërisë dhe fondit pensional, si dhe plani organizativ për strukturën e shoqërisë;

k) programi për strategjinë investuese të fondit pensional dhe

ll) dokumente të tjera të nevojshme që i përcakton Agjencia.

(2) Në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesave nga neni 39-b paragrafi (1) i këtij ligji, Agjencia mund të kërkojë dorëzimin e dokumenteve dhe të dhënave plotësuese.

(3) Agjencia mundet në mënyrë plotësuese që të analizojë fakte të veçanta lidhur me kërkesat dhe dokumentacionin, dhe për këtë qëllim mundet:

- a) të drejtohet të organet dhe institucionet e tjera kompetente rregulluese dhe të supervizionit, në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë vendit dhe
- b) të grumbullojë dokumente dhe të dhëna nga burimet e tjera.

Neni 39-g

Agjencia u lëshon leje për themelimin dhe leje të kushtëzuar për udhëheqje me fondin pensional personave të interesuar, në bazë të dokumenteve dhe të dhënave nga neni 39-v i këtij ligji, nëse nuk është në kundërshtim me interesat e të siguruarve të cilët do të mund të anëtarësoheshin në fondin e ardhshëm pensional, i cili do të themelohet në bazë të këtij ligji dhe sipas vlerësimit për plotësimin e kushteve si vijojnë:

a) nga dokumentet dhe të dhënat e marra rezultojnë se nëse jepet leje, në shoqërinë e propozuar do të paguhet kapitali themelues i përcaktuar me këtë ligj;

b) nga dokumentet dhe të dhënat në disponim, rezulton se kërkuessit disponojnë me mjete financiare për atë dedikim;

v) nga dokumentet dhe të dhënat në disponim, rezulton se kërkuessit i plotësojnë kushtet për themelues, nga nenet 14 dhe 15 të këtij ligji;

g) nga dokumentet dhe të dhënat në disponim, rezulton se personat e propozuar për anëtarë të këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës dhe personat përgjegjës për menaxhim investues, i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë ligj;

d) dokumentet e paraqitura në pajtim me nenin 39-v të këtij ligji, përmbajnë dispozita që nuk do t'i rrezikojnë interesat e anëtarëve të fondit pensional, ose në ato dokumente nuk janë lëshuar dispozitat me të cilat në masë të konsiderueshme, janë të mbrojtura ato interesa;

gj) kërkuessit kanë dëshmuar se kanë siguruar ose do të sigurojnë lidhjen e marrëveshjeve me kohë, për kontabilitetin financiar dhe revizionin e shoqërisë, në pajtim me këtë ligj;

e) emri i propozuar i shoqërisë së ardhshme ose emri i fondit të ardhshëm pensional, nuk do t'u shkaktojë huti anëtarëve të fondit, anëtarëve të ardhshëm ose cilido person tjetër, që do të mund të ketë kontakte me shoqërinë dhe fondin pensional;

zh) puna e shoqërisë dhe e fondit pensional do të kryhet në pajtim me standardet e udhëheqjes me fonde pensionale dhe zakonet e mira afariste dhe

z) nga dokumentet dhe të dhënat rezulton se shoqëria e ardhshme nuk do të kryejë veprimtari të tjera, përveç atyre për të cilat është autorizuar në bazë të këtij ligji, dhe të cilat drejtpërdrejt janë të lidhura me udhëheqje me fondin pensional.

Neni 39-d

(1) Agjencia merr vendim për kërkesat nga neni 39-b paragrafi (1) i këtij ligji, në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesave.

(2) Personave të interesuar të cilëve u janë pranuar kërkesat, Agjencia u lëshon leje për themelim dhe leje të kushtëzuar për udhëheqje me fondin pensional.

(3) Personat e interesuar të cilëve u është lëshuar leje për themelim dhe leje e kushtëzuar për udhëheqje me fondin pensional, janë të obliguar që të themelojnë shoqëri në pajtim me dokumentacionin e paraqitur, në bazë të Ligjit për shoqëri tregtare dhe të këtij ligji. Shoqëria doemos duhet të themelohet në afatin prej 90 ditësh nga pranimi i lejes, ndërsa për shkaqe të arsyeshme Agjencia mund ta vazhdojë afatin për më së shumti 90 ditë.

(4) Nëse personat e interesuar të cilëve u është lëshuar leja për themelim, nuk themelojnë shoqëri në afatin e përcaktuar me paragrafin (3) të këtij neni, pas kalimit të atij afati Agjencia do t'ia heqë lejen për themelim.

Neni 39-gj

(1) Personave të interesuar të cilëve nuk u është lëshuar leje, Agjencia u dërgon vendim me arsytimin e refuzimit. Këto vendime janë të kapshme për opinionin.

(2) Kundër vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, personi i interesuar mund të paraqesë padi për ngritjen e kontestit administrativ në gjykatën kompetente. Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit.

Neni 39-e

(1) Shoqëria e njofton Agjencinë për themelimin dhe regjistrimin në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, në afatin prej 30 ditësh nga regjistrimi i kryer. Shoqëria është e obliguar që të dorëzojë kopjet e vërtetuara nga aktet themeluese dhe statuti i shoqërisë, versionet e fundit të dokumenteve nga neni 30-v paragrafi (1) pikat (b) dhe (v) të këtij ligji, kopjen nga leja e kushtëzuar nga neni 39-g i këtij ligji, dhe dokumente të tjera lidhur me punën me fondin pensional, të përcaktuara nga Agjencia.

(2) Pas plotësimit të kushteve të parapara në nenin 39-d paragrafi (3) i këtij ligji dhe paragrafi (1) i këtij neni, leja e kushtëzuar për udhëheqje me fondin pensional bëhet e plotëqishme.

(3) Shoqëria nuk mund të fillojë me aktivitetet e udhëheqjes me fondin pensional, si dhe marketingut dhe analizës së mendimit publik, para marrjes së lejes për themelim, lejes për udhëheqje me fondin pensional dhe para regjistrimit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë.

Neni 39-zh

Të gjitha ndryshimet e aksionarëve, anëtarëve të këshillit drejtues dhe mbikëqyrës, personave me autorizime dhe përgjegjësi të veçanta, ose ndryshimet dhe plotësimit e dokumenteve dhe të dhënave të shënuara në nenin 39-v të këtij ligji, i nënshtrohen pëlqimit paraprak nga ana e Agjencisë, përveç nëse ndryshimet janë jashtë kontrollit të shoqërisë, ndërsa ajo i ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për pengimin e atyre ndryshimeve. Agjencia i vlerëson ndryshimet e atilla, në pajtim me dispozitat nga neni 39-g i këtij ligji.

Neni 39-z

(1) Agjencia mund ta tërheqë ose ta heqë lejen për udhëheqje me fondin pensional, për shkaqet e njëjta për të cilat e refuzon kërkesën sipas nenit 39-v të këtij ligji, për shkak të mosplotësimit të kushteve nga neni 39-g i këtij ligji, pas krijimit të kushteve nga nenet 13 paragrafi (4), 53 paragrafi (6), 126 paragrafi (1) dhe 143 paragrafi (4) të këtij ligji, për shkak të keqpërdorimit të të dhënave për të siguruarit dhe anëtarët e shpërndarë përkohësisht, ose në raste të tjera të shkeljes së madhe të dispozitave të këtij ligji dhe me kërkesën e shoqërisë.

(2) Para se ta tërheqë ose heqë lejen për udhëheqje me fondin pensional, Agjencia do ta thërrasë shoqërinë dhe do t'i japë mundësi që t'i evitojë paligjshmëritë dhe parregullsitë në punë, në afatin e përcaktuar nga Agjencia, përveç nëse konsideron se mundësia e atillë do të ishte në kundërshtim me interesat e anëtarëve të fondit pensional ose të interesit publik.

(3) Agjencia menjëherë e njofton shoqërinë për vendimin e tërheqjes ose heqjes së lejes për udhëheqje me fondin pensional.

(4) Kundër vendimit të Agjencisë nga paragrafi (1) i këtij neni, shoqëria mund të paraqesë padi për ngritjen e kontestit administrativ në gjykatën kompetente. Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit.

(5) Agjencia më afërsisht e rregullon procedurën e tërheqjes ose heqjes së lejes për udhëheqje me fondin pensional, nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 39-x

(1) Shoqëria të cilës i është tërhequr leja për udhëheqje me fondin pensional në bazë të nenit 39-z të këtij ligji, vazhdon që të punojë nën mbikëqyrjen e Agjencisë, në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia, pas pajtimit paraprak nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

(2) Nëse shoqërisë i hiqet leja për udhëheqje me fondin pensional në bazë të nenit 39-z të këtij ligji, për mbrojtjen e interesave të anëtarëve të fondeve pensionale, Agjencia e ndërmerr administrimin dhe udhëheqjen me atë fond pensional, deri në plotësimin e kushteve nga paragrafi (3) i këtij neni, në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia pas pajtimit paraprak nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

(3) Kur vendimi për heqjen e lejes bëhet përfundimtar dhe nëse ka së paku dy shoqëri, Agjencia i shpërndan anëtarët në fondet pensionale ekzistuese me të cilat udhëheqin ato shoqëri, në pajtim me nenin 58 paragrafi (8) i këtij ligji, në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia.

Neni 16

Në nenin 45 paragrafi (1) pika b) fjala "brokere" zëvendësohet me fjalën "transaksionale".

Neni 17

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalët: "shoqërive për menaxhim me fonde pensionale dhe fondeve pensionale" zëvendësohen me fjalët: "shoqërive pensionale dhe fondeve pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) pas fjalës: "personit" shtohen fjalët: "me autorizime publike të përcaktuara me këtë ligj".

Në paragrafin (7) fjalët: "fondeve pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondeve pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 18

Neni 47 ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia i kryen punët si vijojnë:

a) realizon aktivitetet për grumbullimin e kërkesave për themelimin e shoqërive pensionale, lëshon, tërheq dhe heq leje për themelimin e shoqërive pensionale, lëshon leje për kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit me fonde pensionale vullnetare, leje për kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit me fonde pensionale të obligueshme dhe lëshon leje për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare;

b) e kryen supervizionin e punës së shoqërive pensionale dhe fondeve pensionale me të cilat ato menaxhojnë, e veçanërisht e kontrollojnë punën e ligjshme të të njëjtave;

v) e kryen supervizionin e punës së personave juridikë që janë ruajtës të mjeteve të fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare dhe të menaxherëve të huaj të mjeteve të fondit pensional të obligueshme dhe/ose vullnetare, lidhur me punën me ato mjete;

g) e promovon, e organizon dhe e nxit zhvillimin e sigurimit pensional me financim kapital në Republikën e Maqedonisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale;

d) e zhvillon vetëdijen e opinionit për qëllimet dhe principet e shoqërive pensionale dhe të fondeve pensionale të obligueshme dhe vullnetare, për përfitimet nga anëtarësimi në fondin pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar, duke i përfshirë edhe qëllimet, principet dhe përfitimet nga pjesëmarrja në skemën pensionale profesionale, për të drejtat e anëtarëve të fondeve pensionale të obligueshme dhe vullnetare dhe për çështje të tjera lidhur me sigurimin pensional me financim kapital;

gj) jep propozim për ngritjen e procedurave kundërvajtëse dhe penale para organit kompetent kundër shoqërive pensionale, ruajtësve të pronës së fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare, menaxherëve të huaj të mjeteve dhe personave të tjerë, në rastin e cenimit të dispozitave të këtij ligji dhe të ligjeve të tjera;

e) i përcjell dhe i shqyrton raportet financiare të fondeve pensionale të obligueshme dhe vullnetare dhe të shoqërive pensionale;

zh) e mban regjistrin e agjentëve;

z) për sigurimin e supervizionit dhe rregullativës efikase të sigurimit pensional me financim kapital dhe të sektorit financiar, bashkëpunon me Ministrinë e Financave, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë, Komisionin e letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë dhe me organizata dhe institucione të tjera në vend dhe jashtë. Madhësia, përmbajtja dhe forma e bashkëpunimit më detalisht në mënyrë të ndërsjellë i rregullon Agjencia me organet dhe institucionet kompetente;

x) bashkëpunon me Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, në pjesën e autorizimeve që i janë ngarkuar atij fondi me këtë ligj;

i) miraton akte në pajtim me këtë ligj dhe në pajtim me Ligjin për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital;

j) miraton udhëzime interne për punën e vet dhe përgatit udhëzime profesionale, doracakë dhe ngjashëm, lidhur me sigurimin pensional me financim kapital;

k) e inicon miratimin e dispozitave dhe akteve të tjera lidhur me shoqëritë pensionale dhe me fondet pensionale, me të cilat ato menaxhojnë;

ll) anëtarësohet dhe merr pjesë në organizatat vendore dhe ndërkombëtare, kur anëtarësimi i atillë është në interes të sistemit pensional maqedonas dhe

l) kryen punë të tjera në pajtim me këtë ligj dhe në pajtim me Ligjin për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital.

(2) Aktet dhe dispozitat që Agjencia i miraton në pajtim me këtë ligj, botohen në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 19

Në nenin 48 fjala "shoqërisë" dhe fjala "shoqëritë" zëvendësohen me fjalët: "shoqërive pensionale" ndërsa fjalët: "fondeve pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare".

Neni 20

Neni 49 ndryshon si vijon:

"(1) Në Agjenci mund të parashtrihen ankesa nga anëtarët e fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare ose anëtarët e përparshëm të atyre fondeve pensionale kundër shoqërive pensionale, për veprimtaritë dhe aktivitetet të ndërmarrja nga ato shoqëri, që nuk janë në pajtim me ligjin dhe aktet e atyre shoqërive.

(2) Në Agjenci mund të parashtrihen ankesa nga anëtarët e fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare, kundër personave të tjerë me të cilët ato fonde pensionale dhe shoqëri pensionale kanë pasur marrëdhënie afariste ose kontraktuese, në rastin kur anëtarit beson se interesat e tij si anëtar i fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar janë dëmтуar si rezultat i cenimit të këtij ligji, ose Ligjit për sigurimin vullnetar pensional me financim kapital nga ai person, në aspektin e marrëdhënieve afariste apo kontraktuese.

(3) Agjencia mund t'i drejtohet shoqërisë pensionale kundër të cilës ka marrë ankesë për sqarimin e rastit, nëse kjo nuk i dëmton interesat e parashtruesit të ankesës.

(4) Agjencia mban evidencë të ankesave kundër shoqërive pensionale, në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, dhe për këtë publikon të dhëna statistikore në prospektin e vet informativ."

Neni 21

Në nenin 50 paragrafi (2) pika v) fjalët: "fondet pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare".

Në paragrafin (6) pas pikës g) pika zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja d) dhe gj) si vijojnë:

"d) e përcakton lartësinë maksimale të kompensimit nga neni 98 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji dhe

gj) kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me statutin e Agjencisë."

Në paragrafin (7) fjalët: "dhe g)" zëvendësohen me fjalët: "g) dhe d)".

Pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8) si vijon:

"(8) Kundër vendimit të Këshillit drejtues të Agjencisë, pala e pakënaqur mund të paraqesë padi për ngritjen e kontestit administrativ në gjyqin kompetent. Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit."

Neni 22

Në nenin 51 paragrafi (4) pika v) fjalët: "fondet pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare".

Në pikën d) dhe paragrafin (6) pika v) fjalët: "masa e sigurisë zëvendësohen me fjalët: "sanksioni kundërvajtës".

Paragrafi (9) ndryshohet si vijon:

"Personat me autorizim dhe përgjegjësi të veçanta të punësuar në Agjenci, që marrin pjesë në marrjen e vendimeve me ndikim të rëndësishëm për fondet pensionale, fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare dhe anëtarët, doemos duhet ta kenë arsimin sipëror dhe përvojë pune prej së paku tre vitesh në sferën e menaxhimit me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare, ekonomisë, financave, kontabilitetit, investimit, sigurimit, shkencës aktuale apo drejtësisë."

Neni 23

Neni 52 ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori, zëvendësdrrejtori dhe të punësuarit në Agjenci, nuk guxojnë që: a) të pranojnë çfarëdo kompensime apo pagesa, të pranojnë ndonjë funksion apo punësim, ose të kryejnë shërbime ose të përfitojnë aksione në:

1) shoqëri pensionale ose në fond pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar me të cilin ajo shoqëri menaxhon;

2) ruajtës të pronës së fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar ose

3) themelues të shoqërisë pensionale dhe

b) me përjashtim nga pika a) e këtij paragrafi, personat nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të përfitojnë aksione më së tepërmi deri në 5% të ruajtësi i pronës së fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar dhe të themeluesit e shoqërisë pensionale.

(2) Kufizimet e përcaktuara në paragrafin (1) pika a) e këtij neni, vlejnin edhe për kohën prej një viti pas pushimit të funksionit të drejtorit të Agjencisë dhe të zëvendësdrrejtorit edhe pas pushimit të vendit të punës të të punësuarve në Agjenci."

Neni 24

Neni 53 ndryshohet si vijon:

"(1) Për kryerjen e obligimeve të veta Agjencia është e autorizuar që: a) t'i marrë për shikim të gjitha dokumentet e shoqërive pensionale dhe evidencën elektronike, lidhur me punën e tyre dhe me punën e fondeve pensionale me të cilat menaxhojnë;

b) t'i marrë për shikim të gjitha dokumentet dhe evidencën elektronike nga pika a) e këtij paragrafi, nga ruajtësi i pronës dhe nga menaxheri i huaj i fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare;

v) t'i marrë për shikim të gjitha dokumentet dhe evidencën elektronike nga siguruesi, për mënyrën e organizimit dhe financimit të skemës profesionale pensionale;

g) të marrë informata nga anëtarët e këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës dhe personat e tjerë të punësuar në subjektet nga pika a), b) dhe v) të këtij paragrafi, lidhur me aktivitetet e shoqërisë pensionale, fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar ose skemës profesionale pensionale;

d) të kërkojë deklaratat me shkrim dhe të nënshkuara personalisht, nga personat e shënuar në pikën g) të këtij paragrafi.

(2) Drejtori i Agjencisë mund ta autorizojë personin që të hyjë në lokalet zyrtare të:

a) shoqërisë pensionale, për kontroll dhe inspektim të ligjshmërisë së punës të asaj shoqërie pensionale dhe të fondit pensional me të cilin menaxhon dhe kontrollin e zbatimit të statutit dhe akteve të tjera të asaj shoqërie;

b) ruajtësit të pronës dhe menaxherit të huaj të mjeteve, për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë së punës dhe në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkuara me shoqërinë përkatëse pensionale dhe

v) siguruesit, për kontroll dhe inspektim të ligjshmërisë në organizimin dhe financimin e skemës profesionale pensionale.

(3) Shoqëria pensionale, ruajtësi i pronës, menaxheri i huaj i mjeteve dhe siguruesi, janë të obliguar që personit të autorizuar për kontroll t'ia japin në dispozim të gjitha librat, dokumente dhe evidencat e tjera lidhur me punën e shoqërisë pensionale,

fondit pensional me të cilin menaxhon ajo shoqëri, menaxherit të huaj të mjeteve, ruajtësit të pronës, si dhe organizimin dhe financimin e skemës profesionale pensionale.

(4) Lloji dhe vëllimi i kontrollit përcaktohet me aktvendimin për kontroll, që e miraton drejtori i Agjencisë.

(5) Personi i autorizuar për kontroll përpilon procesverbal dhe të njëjtin e dorëzon në Agjenci. Nëse Agjencia konfirmon parregullsi në punë ose në mbajtjen e librave afariste, me aktvendim do ta urdhërojë shoqërinë, ruajtësin e pronës, menaxherin e huaj të mjeteve ose siguruesin, që të njëjtat t'i evitojnë në afatin e caktuar.

(6) Në pajtim me paragrafin (5) të këtij neni, shoqëria pensionale, ruajtësi i pronës, menaxheri i huaj të mjeteve ose siguruesi, janë të obliguar që në afatin e caktuar t'i evitojnë parregullsitë dhe të dorëzojnë njoftim në Agjenci për parregullsitë e evituara, me dëshmitë e bashkëngjitura se parregullsitë janë evituar apo përmirësuar. Nëse shoqëria pensionale nuk i eviton parregullsitë, Agjencia mund ta heqë lejen për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare të asaj shoqërie.

(7) Nëse Agjencia gjatë kryerjes së kontrollit në punën e shoqërisë pensionale dhe menaxhimit me fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare, konfirmon se ekzistojnë punë apo vepra që ndëshkuese sipas ligjit, drejtori apo personi i autorizuar prej tij, parashtron fletëparaqitje për ngritjen e procedurës në gjyqin kompetent.

(8) Agjencia më afërsisht e përcakton mënyrën e kryerjes së kontrollit të shoqërive pensionale."

Neni 25

Neni 54 ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia publikon raport për gjendjet në sigurimin pensional me financim kapital në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak, deri më 30 qershor të viti rjedhes. Raporti përmban të dhëna për sigurimin pensional me financim kapital, vlerësimin e zbatimit të dispozitave në sferën e sigurimit pensional me financim kapital, dhe çështje të tjera për të cilat Agjencia konsideron se janë me rëndësi për sigurimin pensional me financim kapital.

(2) Agjencia paraqet raport për punën e vet për vitin paraprak në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, deri më 30 qershor të vitit rjedhës. Raporti për punën e Agjencisë miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe i njëjti i dorëzohet për informim Kuvendit të Republikës së Maqedonisë."

Neni 26

Në nenin 55 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Anëtarët e këshillit drejtues, drejtori, zëvendësdrrejtori, të punësuarit në Agjenci dhe personat e tjerë nuk guxojnë që të japin ose shfrytëzojnë për përdorim personal kurrfarë informatash që i kanë marrë gjatë kryerjes së funksioneve ose autorizimeve në bazë të këtij ligji, dhe të cilat janë të klasifikuara me shkallën përkatëse të fshtësisë në pajtim me ligjin. Informatat duhet të ruhen edhe pesë vite pas shuarjes së funksionit ose autorizimit, përkatësisht pushimit të vendit të punës në Agjenci."

Në paragrafin (3) në pikat v) dhe g) fjalët: "fondet pensionale" në një dhe numër të ndryshëm zëvendësohen me fjalët: "fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare", ndërsa fjala "shoqëritë" në një dhe numër të ndryshëm zëvendësohet me fjalët: "shoqëritë pensionale".

Neni 27

Në nenin 56 në paragrafin (3) dhe në pikën a) fjala "shoqërive" zëvendësohet me fjalët: "shoqërive pensionale".

Në pikën b) fjalët: "dokumentacionin e tenderit" zëvendësohen me fjalët: "formularët e kërkesave dhe dokumentacionit me kërkesat për leje për themelimin e shoqërisë dhe leje për menaxhim me fondin pensional".

Pika v) ndryshohet si vijon:

"v) kompensimi për leje për themelimin e shoqërisë pensionale, leje për kryerjen e veprimtarisë menaxhim me fonde vullnetare pensionale, leje për kryerjen e veprimtarisë menaxhim me fonde të obligueshme pensionale dhe për leje për menaxhim me fonde të obligueshme dhe/ose vullnetare pensionale."

Neni 28

Në nenin 57 paragrafi (2) pas fjalës "ligj" shtohet presje dhe fjalët: "Ligjin për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital".

Neni 29

Në nenin 58 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Gjatë sistemimit të të siguruarve në fondet pensionale, në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, Agjencia siguron që numri i të siguruarve që sistemohet në secilin fond të veçantë, të përcaktohet sipas të ardhurave të fondit pensional dhe lartësisë së kompensimit nga neni 98 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji, që e arkëton shoqëria që menaxhon me atë fond pensional, në datën që e përcakton Agjencia."

Neni 30

Në nenin 59 paragrafi (1) pas pikës, shtohet fjala e re si vijon:

"Shoqëria është e obliguar që me bashkë me marrëveshjen për anëtarësim, të siguruarit t'i dorëzojë ekstrakt për heqjen e marrëveshjes."

Neni 31

Në nenin 61 në paragrafët (1) dhe (7) pika b) fjalët: "Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë", zëvendësohen me fjalën "Agjencia".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Në afat prej tetë ditësh pune nga pranimi i marrëveshjes së përkohshme për anëtarësim, Agjencia me shkrim e njofton anëtarin e fondit pensional se e ka marrë marrëveshjen e përkohshme për anëtarësim me formularin, dhe se për kalimin nga fondi ekzistues në fondin e ardhshëm pensional është i obliguar që të paguajë kompensim me para, në pajtim me nenin 98 paragrafi (1) pika v) e këtij ligji. Kalimi mund të kryhet vetëm nëse anëtarit që do të kalojë në fondin e ardhshëm pensional, e plotëson dhe e kthen formularin bashkë me dëshminë për kompensimin e kryer, në afat prej tetë ditësh pune nga pranimi i njoftimit, me këtë konfirmon se pajtohet që të kalojë në fondin e ardhshëm pensional."

Në paragrafët (3) dhe (4) fjalët: "Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor i Maqedonisë" zëvendësohen me fjalën "Agjencia", ndërsa pas fjalës "formulari" shtohen fjalët: "dhe dëshmia për kompensimin e paguar".

Në paragrafin (6) pas fjalës "formulari" shtohen fjalët: "dhe dëshmia për kontributin e paguar".

Neni 32

Në nenin 63 paragrafi (2) pas fjalës "bartjes" presja zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 33

Në nenin 65 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Kur anëtari i fondit pensional do ta fitojë të drejtën e pensionit invalidor, në pajtim me nenin 132-v të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë, përmes Agjencisë, menjëherë e njofton shoqërinë e cila menaxhon me atë fond pensional, se anëtari e ka fituar të drejtën e pensionit invalidor. Në ditën e parë të ardhshme të bartjes pas ditës së pranimit të njoftimit, shoqëria është e obliguar që t'i bartë mjetet nga llogaria e atij anëtari, në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, përveç në rastet e përcaktuara me nenin 90 të këtij ligji."

Neni 34

Në nenin 66 paragrafi (1) në rreshtin e pestë, pas fjalës "Maqedonisë" shtohen fjalët: "përmes Agjencisë".

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

"(5) Agjencia i përcakton mënyrën dhe procedurën për bartjen e mjeteve në rastet nga paragrafi (1) dhe (3) të këtij neni dhe neni 65 të këtij ligji, si dhe llojin dhe formatin e të dhënave që këmbehen ndërmjet institucioneve dhe personave të përfshirë në procedurë."

Neni 35

Pas neni 66 shtohet neni i ri 66-a, si vijon:

"Neni 66-a

(1) Kontributet e paguara për anëtarin e fondit pensional që e ka revokuar statusin e përcaktuar në bazë të neni 131 paragrafi (2) të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, barten në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë.

(2) Agjencia i përcakton mënyrën dhe procedurën për bartjen e mjeteve nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 36

Në nenin 69 paragrafi (1) pika v) fjalët: "paragrafët (1) dhe (2)", zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1)".

Pika g) ndryshohet si vijon:

"g) u dërgon të dhëna përmes Agjencisë, shoqërive ose shoqërive për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare, lidhur me bartjen e kryer të kontributeve, në pajtim me pikën v) të këtij paragrafi."

Neni 37

Në nenin 75 paragrafi (3) në pikën a) pas fjalëve: "menaxhim me fonde pensione" shtohen fjalët: "dhe shoqëri për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikën b) pas fjalës "shoqëri" shtohen fjalët: "dhe shoqëri për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (4) pas fjalës së parë shtohet fjalia e re si vijon:

"Shoqëria ose shoqëritë për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare, janë të obliguara që t'i dorëzojnë materialet për miratim në Agjenci, dhe nuk guxojnë të publikojnë ose emitojnë materiale të palejuara për marketing."

Neni 38

Në nenin 77 në paragrafin (1) pas fjalës "shoqëria" dhe në paragrafin (5) pas fjalëve: "ndonjë shoqërie" shtohen fjalët: "ose shoqëri për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (3) shtohet fjalia e re si vijon: "Agjenti është i obliguar që të gjitha kontaktet me anëtarin ose me anëtarët që kanë të drejtë të bëhen anëtarë të fondit pensional, t'i kryejë personalisht, dhe nuk guxon që të lidhë marrëveshje për anëtarësim përmes personit tjetër."

Në paragrafin (6) pika b) fjalët: "masa e sigurisë" zëvendësohen me fjalët: "sanksioni kundërvajtës".

Pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11), si vijon:

"(11) Personit të shlyer nga regjistri i agjentëve, sipas paragrafit (8) të këtij neni, nuk do t'i lejohet regjistrimi i sërishëm në regjistrë, në afat prej tre vitesh nga data e shlyerjes."

Neni 39

Në nenin 85 në paragrafin (2) dhe (3) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare, janë të obliguara që ta ndryshojnë vlerën e përcaktuar për letrën e caktuar me vlerë, me kërkesën e Agjencisë, nëse ajo gjatë kontrollit konfirmim se ajo shoqëri gjatë vlerësimit e ka shfrytëzuar çmimin e llogaritur jopërkates për letrën me vlerë ose vlera objektive nuk i përgjigjet gjendjes së vërtetë të tregut, si dhe kur janë reziquar interesat e anëtarëve."

Neni 40

Në nenin 86 paragrafi (1) dhe 87 paragrafi (1) pika b) fjalët: "mars dhe shtator" zëvendësohen me fjalët: "qershor dhe dhjetor".

Neni 41

Në nenin 88 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Agjencia më afërsisht e përcakton formën dhe përmbajtjen e raporteve financiare të shoqërisë."

Neni 42

Në nenin 94 paragrafi (1) pas fjalës "shoqëri" shtohen fjalët: "ose shoqëri për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) pika zh) fjalët: "para 31 dhjetorit" zëvendësohen me fjalët: "përfundimisht me 31 dhjetor".

Në paragrafin (3) fjalët: "gazetë ditore" zëvendësohen me fjalët: "nga gazetat ditore me tirazh më të madh".

Në paragrafin (5) dhe (6) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 43

Në nenin 95 paragrafët (1), (2) dhe (4) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (3) pas fjalës "shoqëria", shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare", fjalët: "para 31 dhjetorit" zëvendësohen me fjalët: "përfundimisht me 31 dhjetor" dhe fjala "brokerave" zëvendësohet me fjalën: "transaksioneve".

Neni 44

Në nenin 96 paragrafin (1) pikat a) dhe d) pas fjalës "shoqërisë" shtohen fjalët: "ose shoqërisë për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikën v) fjalët: "agjencia brokere" zëvendësohen me fjalët: "personi juridik që e kryen shërbimin me letra me vlerë".

Në pikën g) fjala "brokerave" zëvendësohet me fjalën "transaksioneve".

Neni 45

Në nenin 98 paragrafin (1) pikën b) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikën v) në rendin e parë pas fjalës "kompensim" fjalët: "nga mjetet në llogarinë e anëtarit të fondit pensional" fshihen.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Kompensimin nga paragrafi (1) pika v) e këtij neni, e paguan anëtari i fondit pensional që shkon në fondin e ardhshëm pensional. Shoqëria që udhëheq me fondin pensional në të cilin shkon anëtari ose përfaqësuesi i asaj shoqërie, nuk guxon që ta pagujë këtë kompensim."

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Agjencia për secilin vit kalendariq e përcakton lartësinë maksimale të kompensimit nga paragrafi (1) pika a) e këtij neni, në bazë të të dhënave dhe projekteve reale për numrin e anëtarëve dhe lartësinë e kontributeve, mjetet neto të fondeve të obligueshme pensione, të dhënave për punën e shoqërive ose shoqërive për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensione dhe kompensimet e të gjitha institucioneve të përfshira në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financuar.

(5) Në aktin nga paragrafi (4) i këtij neni, pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(6) Nëse shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensione nuk e përcakton kompensimin nga paragrafi (1) pika a) e këtij neni, e paguan kompensimin e përcaktuar në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni."

Neni 46

Në nenin 99 paragrafi (1) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) fjalët: "pika b)" zëvendësohet me fjalët: "pika a)".

Neni 47

Në nenin 100 paragrafi (1) pas fjalës: "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) fjalët: "gazetë ditore" zëvendësohet me fjalët: "nga gazetat ditore më me tirazh."

Paragrafi (4) fshihet.

Neni 48

Neni 101 ndryshon si vijon:

"(1) Provizionet e transaksionit lidhur me transaksionet për fitimin ose bartjen e mjeteve të fondit pensional, paguhen nga mjetet e fondit pensional.

(2) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensione është e detyrueshme të bëjë kontroll të provizioneve që paguhen nga mjetet e fondit pensional me të cilin ai menaxhon, në personat e zgjedhur juridik të cilët kryejnë shërbime me letra në vlerë të lidhur drejtpërsëdrejti me tregti me mjetet e fondit pensional, për shkak të sigurisë se ato provizione janë plotësisht konkurrencte me provizionet që i paguajnë persona të tjerë juridik për transaksione të ngjashme. Për mbrojtjen e interesave të anëtarëve të fondeve pensione, Agjencia mund ta ndalojë që personi i lidhur i shoqërisë të kryejë shërbime me letra me vlerë, të lidhura drejtpërdrejt me tregtinë me mjetet e fondeve pensione.

(3) Për sigurimin e konkurrencës nga paragrafi (2) i këtij neni, zgjedhja e personave vendorë juridikë që mund të kryejnë shërbime me letra me vlerë, kryhet në bazë të: provizionit më të ulët, vëllimit të tregtisë, aftësimit kadrovik, teknik dhe organizativ. Për t'u zgjedhur personi vendor juridik, duhet të ketë të punësuar së paku dy brokerë të autorizuar, me së paku 2 vite përvojë pune, si broker i autorizuar.

(4) Agjencia e përcakton vëllimin e nevojshëm të tregtisë, aftësimit kadrovik, teknik dhe organizativ.

(5) Zgjedhja e personave juridik që kryejnë shërbime me letra me vlerë, kryhet për periudhë prej 365 ditësh, sipas procedurës së përcaktuar në këtë nen.

(6) Agjencia jep pajtim të marrëveshjeve të lidhura në mes shoqërisë ose shoqërisë në menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale dhe personave juridik të cilët kryejnë shërbime me vlerë. Me marrëveshjen shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale dhe individuale Agjencisë i dërgon edhe tarifën për provizione."

Neni 49

Në nenin 105 paragrafi (1) pika z), ndryshon si vijon:

"z) dokumentet për pjesë dhe aksione të fondeve investuese në Republikën e Maqedonisë, që kanë leje nga Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë."

Paragrafi (2) ndryshon, si vijon:

"Tregtia me letra me vlerë e fondeve pensionale, kryhet në tregjet e rregulluara sekundare, në tregje përmes sporteleve dhe në tregjet primare, për instrumentet që i plotësojnë kushtet nga ky nen."

Në paragrafin (4) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 50

Në nenin 106 paragrafi (4) dhe (6) pas fjalës "fonde" shtohen fjalët: "dhe shoqëri për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (5) fjalët: "para datës kur do të fillojë pagesa e kompensimit në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) i këtij ligji" fshihen.

Neni 51

Në nenin 107 paragrafi (1) pika a) në rreshtin e shtatë numri "5" zëvendësohet me numrin "10".

Në pikën gj) numri "20" zëvendësohet me numrin "5".

Neni 52

Në nenin 110 pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikat a) dhe b) fjalët: "në tregun e rregulluar dhe institucionalizuar dytësor" zëvendësohet me fjalët: "e kryer përmes bursës së letrave me vlerë e autorizuar nga Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë përkatësisht organi përkatës kompetent, në rast të investimit të mjeteve jashtë vendit".

Neni 53

Në nenin 111 paragrafin (1) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare", ndërsa fjalët: "si fshehtësi afariste" zëvendësohen me fjalët: "sipas klasifikimit me shkallën përkatëse të fshehtësisë, në pajtim me ligjin".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Agjencia e përcakton mënyrën e pengimit të keqpërdorimit të informatave nga paragrafi (1) i këtij neni, të marra si rezultat i pozitës zyrtare."

Neni 54

Pas nenit 111 shtohet nen i ri 111-a, si vijon:

"Neni 111-a

(1) Personat nga neni 111 paragrafi (1) i këtij ligji janë të obliguar që ta njoftojnë Agjencinë për çdo transakcion me letra me vlerë, që e kanë lidhur në emër të vet dhe për llogari të vet, në çdo 180 ditë ose më shkurt me kërkesën e Agjencisë.

(2) Agjencia e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e njoftimit, nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 55

Në nenin 115 paragrafin (1) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: "Nënruajtësi i zgjedhur i pronës, doemos duhet t'i plotësojë kushtet nga neni 116 paragrafi (1) pikat b) dhe v) të këtij ligji, dhe ta ketë rejtësinë e rekomandueshëm për investim sipas agjencive kreditore me renome ndërkombëtare. Agjencia më afërsisht i përcakton kriteret për rangimin e nënruajtësit të pronës."

Neni 56

Në nenin 127 paragrafin (1) fjalët: "menaxhim me fondin pensional" dhe në nenin 129 pas fjalëve: "menaxhim me fondet pensionale" shtohen fjalët: "shoqëri për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 57

Titulli i Kreut XVI ndryshon si vijon: "DISPOZITA NDËSHKUESE DHE KUNDËRVAJTËSE".

Titulli nën pikën b) ndryshon si vijon: "Dispozita kundërvajtëse".

Neni 58

Neni 130, ndryshon si vijon:

"Neni 130

Organ kundërvajtës

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 133, 134, 135, 136, 136-a dhe 136-b nga ky ligj, procedurë kundërvajtëse udhëheq edhe sanksion kundërvajtës kumton Komisioni për vendimmarrje për kundërvajtjen (në tekstin në vijim: Komisioni kundërvajtës).

(2) Drejtori i Agjencisë i cakton anëtarët e komisionit kundërvajtës, nga radhët e personave zyrtarë të autorizuar të punësuar në Agjenci, ndërsa mund ta caktojë edhe sekretarin e Komisionit kundërvajtës.

(3) Komisioni kundërvajtës përbëhet nga tre anëtarë, prej të cilëve njëri e kryen funksionin e kryetarit të Komisionit kundërvajtës, si vijon:

- kryetari duhet doemos të jetë jurist i diplomuar, me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe së paku pesë vite përvojë pune në sferën e vet dhe

- dy anëtarë me përgatitje sipërore profesionale dhe së paku pesë vite përvojë pune, relevante për fondet pensionale nga sfera e drejtësisë, ekonomisë, financave, kontabilitetit, investimit, sigurimit ose shkencës aktuale.

(4) Anëtarët e Komisionit kundërvajtës, kanë të drejtë kompensimi për punën e tyre në Komisionin për kundërvajtje, lartësinë e të cilit e cakton drejtori i Agjencisë që duhet të jetë e arsyeshme dhe përkatëse me rëndësinë, vëllimin e punës së anëtarëve dhe ndërlikueshmërisë së kundërvajtjeve."

Neni 59

Neni 131 ndryshon si vijon:

"Neni 131

Puna e Komisionit për kundërvajtje

(1) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të pavarur dhe të mëvetëshëm në punën e Komisionit për kundërvajtje, dhe vendosin në bazë të njohurisë së vet profesionale dhe bindjes së pavarur.

(2) Komisioni për kundërvajtje ka të drejtë që të paraqesë dëshmi dhe të grumbullojë të dhëna që janë të domosdoshme për konfirmimin e kundërvajtjes, si dhe të kryejë punë të tjera dhe të ndërmarrë veprime të përcaktuara me këtë ligj, Ligjin për kundërvajtje dhe/ose ligj tjetër.

(3) Komisioni për kundërvajtje sjell vendime për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj dhe kumton sanksione kundërvajtëse të përcaktuara me këtë ligj.

(4) Kundër aktvendimeve të Komisionit për kundërvajtje, me të cilat kumtohet sanksion kundërvajtës, mund të paraqitet padi për ngritje të kontestit administrativ para gjykatës administrative.

(5) Komisioni për kundërvajtje mban evidencë unike të kundërvajtjeve, sanksioneve të kumtuara dhe vendimeve të miratuara. Agjencia e përcakton mënyrën e evidencës dhe mënyrën e qasjes të informata që janë të përmbajtura në evidencë.

(6) Komisioni për kundërvajtje, miraton rregullore për punën e vet."

Neni 60

Neni 132 ndryshon si vijon:

"Neni 132

Barazimi

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 133, 134, 135, 136, 136-a, 136-b, 136-v, 136-g dhe 136-d të këtij ligji, personat e autorizuar për kontroll, janë të obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për barazim, para se të parashtrijnë kërkesë për procedurë kundërvajtëse.

(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet që të ngrihet procedura për barazim, personi i autorizuar për kontroll përpilon procesverbal, në të cilin shënohen elementet e rëndësishme për kundërvajtjen, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat që janë gjendur në vendin e ngjarjes dhe mënyra se si do të evitohen pasojat e dëmshme nga kundërvajtja.

(3) Personi i autorizuar për kontroll mundet që në procedurën për barazim, kryerësit të kundërvajtjes t'i japë urdhërpagese.

(4) Nëse kryerësi nuk e merr urdhërpagesën, është i obliguar që të njëjtën ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës nga kryerësi, shënohet në procesverbal.

(5) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën do ta nënshkruajë personi përgjegjës përkatësisht zyrtar, që është gjendur aty për aty gjatë kontrollit, ose personi tjetër zyrtar ose përgjegjës që ka deklaruar se ka të drejtë që ta nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranëjë urdhërpagesën.

(6) Deklarata nga paragrafi (5) shënohet në procesverbal.

(7) Personi i autorizuar për kontroll, është i obliguar që të mbajë evidencë për procedura e ngritura dhe për përfundimin e tyre."

Neni 61

Neni 133 ndryshon si vijon:

"(1) Gjoba në shumë prej 40.000 deri në 50.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse:

1) themelon më tepër se një fond pensional për kohën prej dhjetë vitesh, pas datës kur do të fillojë pagesa e kontributit në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) i këtij ligji, në kundërshtim me nenin 7 paragrafi (2) i këtij ligji;

2) nuk i mundëson qasje të librat, dokumentet dhe evidenca tjetër, personit të autorizuar që kryen kontroll në emër të Agjencisë, dhe nuk i eviton parregullsitë në pajtim me neni 53 paragrafët (3) dhe (6) të këtij ligji;

3) mjetet nga llogaria e anëtarit të fondit pensional i jep si peng, asignacion ose i bart në dobi të personave të tretë, në kundërshtim me nenin 67 paragrafi (3) i këtij ligji;

4) nuk i shpërdan kontributet, mjetet e bartura dhe të ardhurat nga investimet në llogaritë individuale të anëtarëve të fondeve pensionale, dhe nuk mban evidencë në pajtim me nenin 81 të këtij ligji;

5) nuk i shndërron mjetet nga kontributet dhe mjetet e bartura në njësi përlllogaritëse, në pajtim me nenin 82 të këtij ligji;

6) e kryen vlerësimin e mjeteve të fondit pensional në kundërshtim me rregullat e përmbajtura në nenin 83 të këtij ligji;

7) nuk bën përlllogaritjen e neto mjeteve të fondit dhe të vlerës së njësishme llogaritëse në secilin datë të vlerësimit, dhe nuk e ndryshon vlerën e përcaktuar të letrës së caktuar me vlerë, në pajtim me nenin 85 paragrafët (1), (2) dhe (4) të këtij ligji;

8) e udhëheq kontabilitetin e shoqërisë dhe të fondit pensional në kundërshtim me ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe standardet ndërkombëtare, sipas nenit 88 të këtij ligji;

9) arkëton kompensime në mënyrë dhe shuma që nuk janë të parapara në nenin 98 dhe 99 të këtij ligji;

10) kompenson shpenzime në kundërshtim me nenin 103 të këtij ligji;

11) investon mjete të fondit pensional, në kundërshtim me principet, qëllimet, instrumentet dhe kufizimet në nenin 104, 105, 107 dhe 108 të këtij ligji;

12) shet, blen ose shfrytëzon mjete në kundërshtim me kufizimet nga neni 110 i këtij ligji;

13) ia beson udhëheqjen me mjete të fondit pensional ose e bart përgjegjësinë për atë të personi tjetër, në kundërshtim me nenin 112 të këtij ligji;

14) ngarkohet me borxh në kundërshtim me qëllimet dhe kufizimet nga neni 113 i këtij ligji;

15) ruajtësi i zgjedhur i pronës, nuk i plotëson kushtet nga neni 116 i këtij ligji;

16) nuk e zgjedh ruajtësin e pronës të cilin ia beson përgjegjësinë për ruajtje të mjeteve nga fondi pensional, ose nuk ka marrëveshje të përhershme me ruajtësin e pronës, në pajtim me nenin 115 paragrafët (1) dhe (2) dhe 119 të këtij ligji;

17) nuk i plotëson obligimet e parapara në nenin 122 paragrafët (1) pika a) dhe b) dhe (2) të këtij ligji;

18) nuk e siguron kryerjen e pandërprerë të shërbimeve për ruajtjen e mjeteve të fondit pensional, në pajtim me nenin 123 paragrafi (1) i këtij ligji;

19) vepron në kundërshtim me nenin 125 paragrafi (5) nga ky ligji dhe

20) nuk i bart të drejtat e veta për ndërmarrjen e veprimeve juridike të Agjencisë, në pajtim me nenin 126 paragrafi (5) i këtij ligji.

(2) Gjoha deri në shumë të dhjetëfishitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjoha në shumë prej 40.000 deri në 50.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional, nëse:

1) kryen veprimtari që nuk janë të parapara me nenin 7 paragrafi (1) i këtij ligji;

2) nuk e zmadhon kapitalin aksionar, në pajtim me nenin 10 paragrafi (2) i këtij ligji;

3) nuk e paguan kapitalin, në mënyrën e përcaktuar me nenin 11 të këtij ligji;

4) kapitali themelues rrjedh nga burimet që nuk i lejon neni 12 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;

5) nuk e mban dhe nuk e zmadhon kapitalin e paguar, të llogaritur sipas metodologjisë së përcaktuar nga Agjencia dhe nuk mban mjetet likuidimi në shumë jo më të vogël se përqindja nga kapitale themelues, në pajtim me nenin 13 të këtij ligji;

6) nuk e kryen harmonizimin përkatës në afat prej gjashtë muajsh, në pajtim me nenin 14 paragrafi (5) i këtij ligji;

7) nuk kërkon pëlqim për çdo fitim ose bartje të aksioneve në pajtim me nenin 16 paragrafi (1) i këtij ligji;

8) blen aksione të shoqërisë tjetër për menaxhim me fonde pensionale, ose riorganizohet, në kundërshtim me nenin 16 paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji;

9) kryen ndryshime pa leje paraprake nga agjencia, në pajtim me nenin 39-e të këtij ligji.

(4) Gjoha deri në shumë të dhjetëfishitë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për udhëheqje me fonde pensionale, nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(5) Gjoha në shumë prej 4.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale ose në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, ndërsa për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni vetëm personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme vullnetare pensionale.

(6) Gjoha deri në shumë të dyfishitë nga paragrafi (5) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës nga paragrafi (5) i këtij neni, nëse kundërvajtjen e ka kryer për përfitim material.

Neni 62

Neni 134 ndryshon, si vijon:

"(1) Gjoha në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse:

1) i shfrytëzon mjetet e veta për dedikimet e ndaluara me nenin 20 të këtij ligji;

2) nuk i përbush kërkesat e parapara nga neni 21 i këtij ligji;

3) nuk e dorëzon parashtrësën për shkëputjen e marrëveshjes dhe nuk e themelon llogarinë personale, në pajtim me nenin 59 paragrafi (1) dhe (5) të këtij ligji;

4) realizon kontakt ose komunikim me anëtarin, në periudhën kur anëtari ka lidhur marrëveshje të përkohshme për anëtarësim, në kundërshtim me nenin 61 paragrafi (5) i këtij ligji;

5) nuk i përbush obligimet nga neni 63 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji;

6) nuk i bart në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, mjetet nga llogaria e anëtarit të fondit pensional, i cili ka fituar të drejtën e pensionit invalidor, në pajtim me nenin 65 të këtij ligji;

7) nuk i plotëson obligimet e veta në rast të vdekjes së anëtarit të fondit pensional, të parapara në nenin 66 të këtij ligji;

8) jep ose publikon informatat të gabueshme për fondin, që mund t'i hutojnë anëtarët ekzistues apo të ardhshëm të fondit, ose jep deklarata apo parashikime për rezultatet e ardhshme investuese për fondin pensional, si dhe nuk dorëzon për miratim në agjenci ose publikon material të palejuar për marketing, dhe nuk vepron sipas aktvendimit të Agjencisë sipas nenit 75 paragrafët (1), (2), (4) dhe (5) të këtij ligji.

9) zbaton procedura marketingu të fondit pensional, të ndaluara me nenin 79 të këtij ligji;

10) nuk e përcakton fitimin e fondit pensional, me të cilin udhëheq në pajtim me nenin 86 të këtij ligji;

11) nuk e plotëson obligimin për informimin e rregullt të anëtarëve të fondit pensional, në pajtim me nenin 95 të këtij ligji;

12) nuk i dorëzon informata dhe të dhëna Agjencisë, ose i dorëzon informata dhe të dhëna të gabueshme, në pajtim me nenin 96 të këtij ligji;

13) nuk i njofton Agjencinë dhe të gjithë anëtarët e fondit pensional, për secilin ndryshim të lartësisë së kompensimeve, në mënyrë dhe afatet e parapara në nenin 100 të këtij ligji;

14) nuk e siguron konkurrencën e plotë të provizioneve, në pajtim me nenin 101 të këtij ligji;

15) investon mjete të fondit pensional, në kundërshtim me kufizimet e parapara me nenin 106 dhe 109 të këtij ligji;

16) nuk e njofton Agjencinë, kur do të heq dorë nga marrëveshja për ruajtje të pronës, në pajtim me nenin 121 të këtij ligji dhe

17) nuk vepron në pajtim me qëndrimet dhe mendimet e paraqitura në aktet e Agjencisë.

(2) Gjoha deri në shumë të pesëfishitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjoha në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional, nëse:

1) nuk e cakton revizorin e jashtëm të autorizuar me referenca të mira dhe nuk e publikon ekstraktin e raportit të reviduar financiar, me mendimin e revizorit të autorizuar, në pajtim me nenin 22 të këtij ligji.

(4) Gjoha deri në shumë të pesëfishitë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për udhëheqje me fonde pensionale, nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(5) Gjoha në shumë prej 2.000 deri në 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale ose në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, ndërsa për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni vetëm personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme vullnetare pensionale.

(6) Gjoha deri në shumë të dyfishitë nga paragrafi (5) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës në shoqërinë nga paragrafi (5) i këtij neni, nëse kundërvajtjen e ka kryer për përfitim material."

Neni 63

Neni 135 ndryshon si vijon:

"(1) Gjoha në shumë prej 9.000 deri në 10.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondet e obligueshme pensionale ose shoqëritë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, nëse:

1) nuk vepron sipas kërkesave të parapara në nenin 39e të këtij ligji;

2) e refuzon anëtarësimin e të siguruarit që i plotëson kushtet e përcaktuara me ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, sipas nenit 59 paragrafi 7 i këtij ligji;

3) nuk e dorëzon marrëveshjen e përkohshme për anëtarësim, në Agjenci në afatin e paraparë me nenin 61 paragrafi (1) i këtij ligji;

4) nuk ia siguron kushtet anëtarit të fondit pensional që ka pashuar të paguajë kontribute në fond para pensionimit, në pajtim me nenin 84 të këtij ligji;

5) kryen marketing të fondit pensional personit në lokalet e tij të punës, në kundërshtim me nenin 76 të këtij ligji;

6) lidh marrëveshje për anëtarësim ose marrëveshje të përkohshme për anëtarësim, me personin fizik pa ndërmjetësimin e agjentit, në kundërshtim me nenin 77 paragrafi (1) i këtij ligji;

7) nuk i respekton kërkesat lidhur me publikimin e prospektit informativ, të përmbajtur në nenin 94 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij ligji dhe

8) nuk i mundëson shikim në prospektin informativ dhe në statutin e fondit të vet, secilit person që do të paraqitet për anëtarësim në atë fond ose anëtarit të vet, në kundërshtim me nenin 94 paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.

(2) Gjoha deri në shumë të pesëfishtë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjoha në shumë prej 1.500 deri 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të shoqërisë për menaxhim me fonde të obligueshme pensionale ose shoqëri për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.

(4) Gjoha deri në shumë të dyfishtë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës të shoqërisë për menaxhim me fonde e obligueshme pensionale ose shoqëri për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, nëse kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, e ka kryer për përfitim material."

Neni 64

Neni 136 ndryshon si vijon:

"(1) Gjoha në shumë prej 40.000 deri në 50.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje ruajtësit të pronës, nëse:

1) nuk i mundëson qasje te librat, dokumentet dhe evidenca tjetër, personit të autorizuar që kryen kontroll në emër të Agjencisë, në pajtim me nenin 53 paragrafi (3) i këtij ligji;

2) nuk e kryen ruajtjen e mjeteve, punën lidhur me ato mjete dhe evidencën e fondeve pensionale, veç e veç për secilin fond pensional, të ndarë nga komitentët e tjerë dhe të ndarë nga mjetet e veta, punën dhe evidencën në pajtim me nenin 115 paragrafi (4) i këtij ligji;

3) nuk i përmbush kushtet nga neni 116 i këtij ligji;

4) nuk i përmbush obligimet, nga neni 117 i këtij ligji;

5) nuk e njofton menjëherë Agjencinë në rast të thyerjes së marrëveshjes për ruajtjen e pronës, ligjit ose për veprimin në kundërshtim me interesat e anëtarëve të fondit pensional, të kryer nga ana e shoqërisë ose cilitdo person tjetër, në pajtim me nenin 118 të këtij ligji;

6) i mbulon dëmet nga mjetet e fondit pensional, në kundërshtim me nenin 120 paragrafi (2) i këtij ligji.

7) nuk e siguron besueshmërinë e plotë të të dhënave, në pajtim me nenin 120 paragrafi (4) i këtij ligji;

8) nuk e njofton Agjencinë, kur do të heq dorë nga marrëveshja për ruajtje të pronës, në pajtim me nenin 121 të këtij ligji dhe

9) në rast të shkeljes së marrëveshjes për ruajtjen e pronës, nuk i plotëson obligimet nga neni 123 paragrafi (2) i këtij ligji.

(2) Gjoha deri në shumë të dhjetëfishtë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet ruajtësit të pronës, nëse me kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjoha në shumë prej 4.000 deri 5.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të ruajtësi i pronës.

(4) Gjoha deri në shumë të dyfishtë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës të ruajtësi i pronës, nëse kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, e ka kryer për përfitim material."

Neni 65

Pas nenit 136 shtohet neni i ri 136a, si vijon:

"Neni 136a

Gjoha në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) si agjent i shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale, nuk u përmbahet obligimeve dhe kufizimeve të parapara në nenin 77 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji dhe

2) nuk u përmbahet obligimeve dhe kufizimeve të parapara në nenin 77 paragrafët (3) dhe (5) të këtij ligji."

Neni 66

Pas nenit 136-a shtohet neni i ri 136-b, si vijon:

"Neni 136b

Gjoha në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) bëhet anëtar i më tepër se një fondi pensional, në kundërshtim me nenin 59 paragrafi (8) i këtij ligji. Përveç në rastet kur kjo lejohet në pajtim me nenin 59 paragrafi (9) i këtij ligji."

Neni 67

Pas nenit 136-b shtohet neni i ri 136-v, si vijon:

"Neni 136-v

(1) Gjoha në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, nëse:

1) nuk i paguan kontributet në fondet pensionale të zgjedhura nga ana e anëtarëve, në përqindje dhe afate të përcaktuara me nenet 60 dhe 69 paragrafi (1) pika v) e këtij ligji;

2) nuk i përmbush obligimet e parapara në nenin 68 paragrafi (1) i këtij ligji dhe

3) nuk u dërgon shoqërive të dhëna lidhur me pagesën e kontributeve, në pajtim me nenin 69 paragrafi (1) pika g) e këtij ligji.

(2) Gjoha në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë.

(3) Organ kompetent për kumtimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, është gjyqi kompetent."

Neni 68

Pas nenit 136-v shtohet neni i ri 136-g, si vijon:

"Neni 136-g

(1) Gjoha në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen personit përgjegjës në Agjenci, nëse pranon funksion ose punësim ose fiton aksione, në kundërshtim me nenin 52 të këtij ligji.

(2) Organ kompetent për kumtimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni, është gjyqi kompetent."

Neni 69

Pas nenit 136-g shtohet neni i ri 136-d, si vijon:

"Neni 136-d

(1) Gjoha në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen personit juridik, që është paraqitur për leje për themelimin e shoqërisë, dhe në dokumentacionin e dorëzuar ka paraqitur të dhëna të pasakta, në kundërshtim me nenin 39-v të këtij ligji.

(2) Gjoha në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të personi juridik.

(3) Organ kompetent për kumtimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, është gjyqi kompetent."

Neni 70

Agjencia mundet me kërkesën e personit të fondit pensional, ta anulojë regjistrimin e tij në Regjistrin e anëtarëve, nëse vlerësimet e pensionit të ardhshëm, në bazë të moshës dhe stazhit të tij, deri në anëtarësimin në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financuar, tregojnë se anëtarësimi është në kundërshtim me interesat e tij.

Anëtarit i fondit pensional mund të paraqesë kërkesë nga paragrafi (1) i këtij neni në Agjenci, më së voni në afat prej 180 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji."

Neni 71

Lartësinë maksimale të kompensimit nga kontributi që Agjencia e përcakton në pajtim me nenin 36 paragrafi (3) i këtij ligji, për vitin 2008 do ta përcaktojë për periudhën e mbetur nga ky vit.

Neni 72

Deri në nxjerrjen e ligjit për pagesën e pensionit përmes anuiteteve ose tërheqjeve të programuara, kur anëtarit i fondit pensional do ta fitojë të drejtën e pensionit sipas pleqërisë sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, mundet ta tërheqë tërë shumën nga llogaria e tij individuale.

Deri në nxjerrjen e ligjit për pagesën e pensionit përmes anuiteteve ose tërheqjeve të programuara, kur anëtarit i fondit pensional nuk do ta fitojë të drejtën e pensionit sipas pleqërisë sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, për arsye se nuk i ka mbushur së paku 15 vite stazh, mundet ta tërheqë tërë shumën nga llogaria e tij individuale.

Neni 73

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: "fondi pensional" në nene dhe numra të ndryshëm zëvendësohen me fjalët: "fondi i detyrueshëm pensional."

Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni nuk ka të bëjë me nenet 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 dhe 56.

Neni 74

Dispozitat nënligjore që dalin nga ky ligj, do të nxirren në afatin prej 180 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 75

Dispozitat nga neni 15 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2008.

Neni 76

Me fillimin e zbatimit të dispozitave nga neni 15 i këtij ligji pushojnë që të vlejné dispozitat nga Kreu III, me nenet 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dhe 39 nga Ligji për sigurimin e obligueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 dhe 29/2007).

Neni 77

Në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shoqërive ekzistuese për udhëheqje me fonde pensionale, të cilave u janë lëshuar leje për udhëheqje me fonde pensionale për periudhën prej dhjetë vitësh, Agjencia do t'u lëshojë leje për udhëheqje me fonde pensionale me kohëzgjatje të pakufizuar.

Neni 78

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1657.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за чек, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2805/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК**

Член 1

Во Законот за чек ("Службен весник на Република Македонија" број 3/2002), во членот 1 по зборот "чек" се додаваат зборовите: "печатењето и пуштањето на чековни бланкети во оптек".

Член 2

Во членот 2 став 1 во изразот "Откупување на чек" зборот "девизна" се брише.

Член 3

Во членот 4 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

"3. Име, презиме и адреса, односно фирма или назив и седиште на трасантот;"

Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7.

Член 4

Во членот 6 став 2 зборовите: "може да" се заменува со зборот "ќе".

Член 5

По членот 13 се додаваат нова глава "III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ" и нов член 13-а, кои гласат:

"III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ

Член 13-а

Банките со седиште во Република Македонија можат да печатат и пуштаат во оптек чековни бланкети.

Формата и позадината на чековните бланкети, степенот на заштита на чековните бланкети од фалсификување, како и начинот на нивното пуштање во оптек го уредуваат банките."

Член 6

Во членот 23 став 1 зборовите: "или ñ" се заменуваат со сврзникот "и".

Член 7

Во членот 35 став 2 по зборовите: "со трасатот" се става записка и се додаваат зборовите: "со лицето кое има сметка кај трасатот".

Во ставот 4 зборот "се" се заменува со зборот "не".

Член 8

Во членот 54 став 1 точка 1 зборовите: "име или назив" се заменуваат со зборовите: "име, презиме и адреса на физичко лице, односно фирма или назив и седиште".

Член 9

Во членот 67 ставот 3 се брише.

Член 10

Во членот 85 став 3 зборовите: "службеното лице е должно да" се заменуваат со зборовите: "задолжително се".

Во алинејата 1 во вториот ред сврзникот "или" се заменува со сврзникот "и".

Во алинејата 3 зборот "воља" се заменува со зборот "волја".

Ставот 4 се брише.

Член 11

Насловот на Главата VII. "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ".

Член 12

Поднасловот "Кривично дело" пред членот 90 и членот 90 се бришат.

Член 13

Во членот 91 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на".

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичко лице."

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR ÇEK**

Neni 1

Në Ligjin për çek ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 3/2002) në nenin 1 pas fjalës "çek" shtohen fjalët: "botimi dhe lëshimi në qarkullim i blloqeve të çeqeve".

Neni 2

Në nenin 2, paragrafi 1 në shprehjen: "Blerja e çekut" fjala "devizore" shlyhet.